

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 263

20 декември 2019, петок

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
4055. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за начинот на распределба, дистрибуција и ревизија на искористеноста на дозволи-те за меѓународен превоз на стока...	4	4060. Одлука за престанок на важење на Одлуката за започнување на постапката за доделување на концесија на рибите за вршење на стопански риболов на риболовната зона „Акумулација Тиквешко Езеро“.....	6
4056. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за Детални геолошки истражувања на минерална сировина – кварц на локалитетот „Орнице 2“ Општина Долнени.....	4	4061. Одлука за престанок на важење на Одлуката за започнување на постапката за доделување на концесија на рибите за вршење на стопански риболов на риболовната зона „Акумулација Шпилје“.....	7
4057. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – кварц на локалитетот „Орнице“ Општина Долнени.....	5	4062. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Средното општинско училиште „Гоце Делчев“ - Валандово.....	7
4058. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Општина Кисела Вода.....	6	4063. Одлука за општо и селективно зголемување на капиталот на Меѓународната банка за обнова и развој-Светска банка со запишување на дополнителни акции од страна на Република Северна Македонија.....	7
4059. Одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Кочо Рацин“ - Битола	6		

Стр.	Стр.
4064. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Општина Радовиш.....	8
4065. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба за изградба на 10(20)kv кабелски приклучен вод, ТС 10(20)0,4kv „Делта Метал“ и ниско напонска кабелска мрежа на излезот од Росоман кон Градско КО Росоман, Општина Росоман.....	8
4066. Одлука за изменување на Одлуката за формирање и начинот на работење на Национален совет за безбедност на храна и храна за животни....	9
4067. Одлука за давање на согласност на Правилникот за методите на земање на примероци за вршење анализа за целите на официјална контрола на количините на ерука киселина во храната.....	9
4068. Одлука за продажба на одземен недвижен имот.....	9
4069. Одлука за продажба на одземен недвижен имот.....	10
4070. Одлука за продажба на одземен недвижен имот.....	10
4071. Одлука за продажба на одземен недвижен имот.....	10
4072. Одлука за продажба на одземен недвижен имот.....	11
4073. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот ученички дом „Мирка Гинова“ - Битола.....	11
4074. Одлука за престанок на важењето на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Гостивар.....	11
4075. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Велес.....	12
4076. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Национална установа Библиотека „Кочо Рацин“-Тетово...	13
4077. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Струга.....	14
4078. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кавадарци.....	18
4079. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кичево.....	19
4080. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Прилеп.....	20
4081. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Специјализирана болница за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања – Охрид.....	21
4082. Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување на Одлуката за определување на висината на надоместоците во Јавното Претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ – Скопје.....	22
4083. Одлука за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштвото за производство, трговија и услуги МАР МЕДИКА ДОО увоз-извоз Куманово.....	22
4084. Одлука за времено укинување на визите за краткорочен престој (виза Ц) во Република Северна Македонија за странски државјани носители на валидни патни исправи на трети земји кои поседуваат важечка британска, американска и канадска виза.....	22
4085. Одлука за определување на подрачјата со специфични развојни потреби во Република Северна Македонија во периодот од 2020 до 2024 година.....	23
4086. Одлука за еднострано времено укинување на визите за краткорочен престој за државјаните на Република Азербејџан.....	59
4087. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Тетово.....	59
4088. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Струга.....	60
4089. Одлука за доделување на средства на Јавната установа Општински ученички дом „Професор Мијалковик“ Куманово.....	61
4090. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на Јавно претпријатие за водостопанство „Лисиче“ – Велес.....	61
4091. Решение за разрешување и назначување членови на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор.....	61
4092. Решение за разрешување и именување член на Комисијата за одлучување по барањата за зголемување на формираната цена на лек.....	62

	Стр.		Стр.
4093. Решение за именување член на Управниот одбор на ЈП Службен весник на Република Северна Македонија.....	62	4108. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје-Струмица..	67
4094. Решение за именување директор на ЈУ Национален парк Маврово, Маврови Анови.....	62	4109. Програма за изменување на Програмата за обезбедување инсулин, глукагон, инсулински игли, ленти за мерење шеќер и едукација за третман и контрола на дијабетесот за 2019 година.....	67
4095. Решение за именување Национален координатор за стратески комуникации и за спроведување на комуникациската стратегија на Владата на Република Северна Македонија.....	62	4110. Правилник за начинот на полагање на правосудниот испит и за формата и содржината на Уверението за положен правосуден испит.....	68
4096. Решение за именување Национален координатор за интеграција во Европската Унија, Берлински процес и регионална соработка.....	63	4111. Кодекс на однесување при спроведување на јавните набавки.....	73
4097. Решение за формирање Совет за координација на безбедносно-разузнавачката заедница.....	63	4112. Правилник за начинот на користење на информациските системи за обработка на податоците во електронска форма од страна на организациите преку МИМ и формата, содржината и начинот на користењето, запишувањето, пристапот и чувањето на регистарот на услуги.....	74
4098. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница – Струга.....	63	4113. Правилник за минималните технички барања и стандарди за обезбедување на електронски услуги.....	75
4099. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Струга.....	64	4114. Правилник за стандардизираните обрасци во електронска форма обезбедени преку националниот портал за електронски услуги.....	76
4100. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Завод за нефрологија – Струга.....	64	4115. Правилник за начинот и процедурата за упис во Листата на правни лица кои вршат проверка за интероперабилност на информациските системи, формата и содржината на сертификатите за интероперабилност, процедурата за издавање сертификат за интероперабилност и процедурите за проверка на безбедноста и интероперабилноста на информациските системи.....	77
4101. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија.....	64	4116. Правилник за содржината на електронската потврда за прием на барањето во електронска форма.....	86
4102. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Скопје.....	64	4117. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија....	86
4103. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Кратово.....	65	4118. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија....	88
4104. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Нада Михајлова“ – Пробиштип.....	65	4119. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија....	90
4105. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Веница.....	65	4120. Решение за стекнување на статус на повластен производител.....	91
4106. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Радовиш.....	66	4121. Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец ноември 2019 година	91
4107. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Штип.....	66	Огласен дел	1-68

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

4055.

Врз основа на член 68 став 3 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр.68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14, 112/14, 166/14, 44/15, 97/15, 124/15, 129/15, 193/15, 37/15, 71/16, 64/18, 140/18 и 163/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ НА РАСПРЕДЕЛБА, ДИСТРИБУЦИЈА И РЕВИЗИЈА НА ИСКОРИСТЕНОСТА НА ДОЗВОЛИТЕ ЗА МЕЃУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА СТОКА

Член 1

Во Уредбата за начинот на распределба, дистрибуција и ревизија на искористеноста на дозволите за меѓународен превоз на стока („Службен весник на Република Македонија“ бр.163/18), во член 21 ставот (9) се менува и гласи:

„Во случај кога остануваат нераспределени годишни ЕКМТ дозволи при спроведување на годишна распределба поради немање возила од соодветен еуро стандард и/или немање просечен односно вкупен број на бодови, истите дозволи дополнително ќе се прераспределат на превозниците кои поднеле барање за годишни ЕКМТ дозволи во период од 13-ти до 15-ти октомври, согласно Ранг листата на превозници врз основа на просечни бодови по возило и вкупни бодови по превозник, до покриеност од 80% од возниот парк со кој превозникот аплицирал. Граничната вредност за учество во дополнителната прераспределба зависи од вкупниот број на нераспределени годишни ЕКМТ дозволи и се утврдува на следниот начин:

- до 50 нераспределени годишни ЕКМТ дозволи, граничната вредност определена согласно став (3) од овој член, намалена за 1 бод;

- од 51 до 100 нераспределени годишни ЕКМТ дозволи, граничната вредност определена согласно став (3) од овој член, намалена за 2 бода;

- од 101 до 150 нераспределени годишни ЕКМТ дозволи, граничната вредност определена согласно став (3) од овој член, намалена за 3 бода;

- од 151 до 200 нераспределени годишни ЕКМТ дозволи, граничната вредност определена согласно став (3) од овој член, намалена за 4 бода;

- над 201 нераспределени годишни ЕКМТ дозволи, граничната вредност определена согласно став (3) од овој член, намалена за 5 бода.“

Ставот (10) се менува и гласи:

„Нераспределените годишни ЕКМТ дозволи согласно став (9) од овој член, се распределуваат така што прво се распределуваат на превозници кои имаат нај-

многу правилно искористени поединечни транспортни дозволи од соодветен вид, а потоа за покривање на ново набавени возила чија прва регистрација на територијата на Република Северна Македонија не е постара од една година, а се пријавени во Министерството за транспорт и врски во периодот после 12 октомври во тековната година.“

Член 2

Во членот 27 во ставот (1) зборот „август“ се заменува со зборот „март“.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-10204/1
16 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4056.

Врз основа на член 15 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19) и член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15, 215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.153/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – КВАРЦ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ОРНИЧЕ 2“ ОПШТИНА ДОЛНЕНИ

Член 1

Концесијата за детални геолошки истражувања на минералната сировина се доделува во функција на вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина на локалитетот за кој се предлага доделување.

Со оглед на фактот дека правото за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина се стекнува со доделување на концесија, како и дека се работи за истражување на минералната сировина, потребно е да се додели под концесија минералната сировина определена со оваа одлука.

Член 2

Како основни цели за доделување на концесијата за детални геолошки истражувања се создавање на услови за рамномерно истражување на минералната сировина и создавање услови за нејзина експлоатација.

Член 3

Предмет на концесијата е вршење на детални геолошки истражувања на минералната суровина – кварц на локалитетот „Орниче 2“ Општина Долнени.

Концесијата за детални геолошки истражувања ќе се додели на понудувачот кој ќе успее да ги задоволи условите содржани во тендерската документација и Јавниот повик.

Член 4

Постапката за доделување на концесијата за детални геолошки истражувања на минералната суровина ќе биде спроведена по пат на Јавен повик со електронска аукција во рок од 360 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесијата за детални геолошки истражувања, Владата на Република Северна Македонија на предлог на министерот за економија формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 120 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува тендерската документација, Јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот. Тендерската документација на предлог на министерот за економија се доставува до Владата на Република Северна Македонија на одобрување.

По одобрување на тендерската документација за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната суровина, Комисијата од став 2 на овој член во рок од десет дена ќе го објави Јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8322/1
16 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4057.

Врз основа на член 15 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19) и член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 153/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – КВАРЦ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ОРНИЧЕ“ ОПШТИНА ДОЛНЕНИ

Член 1

Концесијата за детални геолошки истражувања на минералната суровина се доделува во функција на вршење на детални геолошки истражувања на минералната суровина на локалитетот за кој се предлага доделување.

Со оглед на фактот дека правото за вршење на детални геолошки истражувања на минералната суровина се стекнува со доделување на концесија, како и дека се работи за истражување на минералната суровина, потребно е да се додели под концесија минералната суровина определена со оваа одлука.

Член 2

Како основни цели за доделување на концесијата за детални геолошки истражувања се создавање на услови за рамномерно истражување на минералната суровина и создавање услови за нејзина експлоатација.

Член 3

Предмет на концесијата е вршење на детални геолошки истражувања на минералната суровина – кварц на локалитетот „Орниче“ Општина Долнени.

Концесијата за детални геолошки истражувања ќе се додели на понудувачот кој ќе успее да ги задоволи условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.

Член 4

Постапката за доделување на концесијата за детални геолошки истражувања на минералната суровина ќе биде спроведена по пат на јавен повик со електронска аукција во рок од 360 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесијата за детални геолошки истражувања, Владата на Република Северна Македонија на предлог на министерот за економија формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 120 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот. Тендерската документација на предлог на министерот за економија се доставува до Владата на Република Северна Македонија на одобрување.

По одобрување на тендерската документација за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната суровина, Комисијата од став 2 на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8325/1
16 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4058.

Врз основа на член 85 став (5) од Законот за градежното земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

Член 1

Со оваа одлука на Општина Кисела Вода, се дава право на трајно користење на градежното земјиште сопственост на Република Северна Македонија, на КП бр.1.26, кое претставува дел од КП бр.2735/1, со површина од 823м², градежно неизградено земјиште, на КП бр.2730, со површина од 19м², земјиште под зграда 1, на КП бр.2730, со површина од 19м², земјиште под зграда 2, дел од КП бр.2729, со површина од 16м², земјиште под зграда 1, дел од КП бр.2729, со површина од 12м², земјиште под зграда 2, дел од КП бр.2729, со површина од 13м², земјиште под зграда 3 и дел од КП бр.2729, со површина од 13м², земјиште под зграда 4, сите запишани во Имотен лист бр.30010 за КО Кисела Вода 1, односно со вкупна површина од 915м², согласно Извод од Детален урбанистички план за населба 11 Октомври МЗ 65, (тврда градба), БЛОК 2, број 13-5497/2 од 22.6.2018 година, донесен со Одлука од страна на Советот на Општина Кисела Вода бр.07-8628/1 од 29.11.2012 година, за изградба на објект со намена В2 - здравство и социјална заштита.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8561/1
16 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4059.

Врз основа на член 33 став (4) од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/13, 30/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16, 178/16, 64/18, 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 124/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ „КОЧО РАЦИН“ - БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на Државниот студентски дом „Кочо Рацин“ - Битола му се доделуваат вкупно 934.790,00 денари, од Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година, раздел 16001, програма 6, потпрограма 60, расходна ставка 464 - разни трансфери.

Член 2

Средствата од член 1 од оваа одлука се доделуваат за подмирување на трошоци за тековно работење во однос на режими за греење, електрична енергија, потрошена вода и други трошоци, а кои не можеле да се предвидат и планираат во буџетот на Државниот студентски дом „Кочо Рацин“ - Битола.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8628/1
16 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4060.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 26/01, 13/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 16 декември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА ТИКВЕШКО ЕЗЕРО“

1. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за започнување на постапката за доделување на концесија на рибите за вршење на стопански риболов на риболовната зона „Акумулација Тиквешко Езеро“ („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 107/19).

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8739/1 Претседател на Владата
16 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

4061.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 26/01, 13/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА ШПИЛЈЕ“

1. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за вршење на стопански риболов на риболовната зона „Акумулација Шпилје“ („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.107/19).

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8739/2 Претседател на Владата
16 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

4062.

Врз основа на член 38 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 16 декември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА СО СРЕДНОТО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ВАЛАНДОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со Средното општинско училиште „Гоце Делчев“ - Валандово за зем-

јоделско земјиште во вкупна површина од 10ха 58ари 22м2 кое се наоѓа на К.П бр.2823, место викано Мера, катастарска култура нива, катастарска класа 1, со површина од 3ха 65ари 59м2 запишана во Имотен лист бр.1342 за КО Валандово вон град, К.П бр.1157, место викано Думов дол, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 6ха 38ари 31м2 запишана во Имотен лист бр.359 за КО Марвинци и К.П бр.3794/1, место викано Бакновка, катастарска култура лозја, катастарска класа 1, со површина од 54ари 32м2 запишана во Имотен лист бр.867 за КО Валандово г.р .

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9129/1 Претседател на Владата
16 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

4063.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), а во врска со член 5 од Законот за правното наследство на Република Македонија на членството во Меѓународната банка за обнова и развој, Меѓународната финансиска корпорација, Меѓународното здружение за развој и Мултилатералната агенција за гарантирање на инвестициите и за ефектуирање на членството на Република Македонија во Европската банка за обнова и развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/93), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПШТО И СЕЛЕКТИВНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КАПИТАЛОТ НА МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ-СВЕТСКА БАНКА СО ЗАПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ АКЦИИ ОД СТРАНА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1. Со оваа одлука Република Северна Македонија запишува 53 дополнителни акции во износ од 1.278.731,00 УСД кои претставуваат 20% од вкупниот износ на акциите кои треба да се уплатат согласно условите во Резолуцијата бр.663 „2018 Општо зголемување на капиталот“ и 47 дополнителни акции во износ од

340.190,70 УСД кои претставуваат 6% од вкупниот износ на акциите кои треба да се уплатат согласно условите во Резолуцијата бр.664 „2018 Селективно зголемување на капиталот“.

2. Се овластува д-р Нина Ангеловска, министер за финансии и гувернер на Република Северна Македонија во групацијата Светска банка - Меѓународната банка за обнова и развој, Меѓународното здружение за развој, Меѓународната финансиска корпорација и Мултилатералната агенција за гарантирање на инвестициите, да го потпише инструментот за запишување на акциите кај Меѓународната банка за обнова и развој-Светска банка, пред уплатата на износите на дополнителните акции од точка 1 на оваа одлука.

3. Министерот за правда ќе издаде правно мислење, со кое ќе ја потврди авторизацијата за запишување на дополнителен капитал во Меѓународната банка за обнова и развој-Светска банка.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9130/1 Претседател на Владата
16 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

4064.

Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 16 декември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА РАДОВИШ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државниот универзитет „Гоце Делчев“ – Штип му престанува користењето на недвижни ствари кои се наоѓаат на ул.„22-ри Октомври“ Радовиш, на КП 3858, КО Радовиш, запишани во Имотен лист бр.2544 сопственост на Република Северна Македонија и тоа:

- зграда 1, влез 01, кат ПО, со внатрешна површина од 215 м²,
- зграда 1, влез 01, кат 01, со внатрешна површина од 432 м²,
- зграда 1, влез 01, кат ПР, со внатрешна површина од 432 м².

Член 2

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Радовиш.

Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Државниот универзитет „Гоце Делчев“ – Штип и Општина Радовиш во рок од осум дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9164/1 Претседател на Владата
16 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

4065.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДБА ЗА ИЗГРАДБА НА 10(20)KV КАБЕЛСКИ ПРИКЛУЧЕН ВОД, ТС 10(20)0,4KV „ДЕЛТА МЕТАЛ“ И НИСКО НАПОНСКА КАБЕЛСКА МРЕЖА НА ИЗЛЕЗОТ ОД РОСОМАН КОН ГРАДСКО КО РОСОМАН, ОПШТИНА РОСОМАН

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба за изградба на 10(20)kv кабелски приклучен вод, ТС 10(20)0,4kv „Делта метал“ и ниско напонска кабелска мрежа на излезот од Росоман кон Градско КО Росоман, Општина Росоман.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 4м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1784-дел	Росоман	Гробишта	овоштарник	1
Вкупна површина	на	земјиштето	во	планскиот опфат:
1005 м ²				

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9274/1
16 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4066.

Врз основа на член 120 став (1) и став (9) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр.157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ И НАЧИНОТ НА РАБОТЕЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН СОВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА И ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ

Член 1

Во Одлуката за формирање и начинот на работење на Национален совет за безбедност на храна и храна за животни („Службен весник на Република Македонија“ бр.190/15 и 58/18), во членот 2 во точката 9, зборовите: „доц. д-р Наташа Матева“ се заменуваат со зборовите: „проф. д-р Родне Настова“.

Во точката 14 зборовите: „д-р Ѓорѓи Трајковски“ се заменуваат со зборовите: „д-р Весна Николовска Димитровска“.

Член 2

Во член 10 став 2 зборовите: „за апликација“ се заменуваат со зборовите: „со барање“.

По зборот „интерес“ се додаваат зборовите: „за учество во Националната платформа на експерти“.

Во ставот 3 по зборот „организираат“ се додаваат зборовите: „од експерти од Националната платформа“.

Во точката 5 зборовите: „хранливи состојки додадени на храната“ се заменуваат со зборот „ароми“.

Во точката 8 зборот „супстанции“ се заменува со зборот „состојки“.

Во точката 9 зборовите: „ензими, подобрувачи на вкус и технолошки помагала“ се заменуваат со зборовите: „додатоци во производство и ензими“.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9400/1
16 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4067.

Врз основа на член 81 став (6) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр.157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕТОДИТЕ НА ЗЕМАЊЕ НА ПРИМЕРОЦИ ЗА ВРШЕЊЕ АНАЛИЗА ЗА ЦЕЛИТЕ НА ОФИЦИЈАЛНА КОНТРОЛА НА КОЛИЧИНИТЕ НА ЕРУКА КИСЕЛИНА ВО ХРАНАТА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот за методите за земање на примероци за вршење на анализа за целите на официјална контрола на количините на ерука киселина во храната, бр.02-3710/1 од 22.11.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9434/1
16 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4068.

Врз основа на член 37 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДАЖБА НА ОДЗЕМЕН НЕДВИЖЕН ИМОТ

Член 1

Да се изврши продажба на одземен недвижен имот и тоа на:

- стан кој се наоѓа на ул. „Бихачка“ бр.1 Скопје, број на зграда 1, влез 1, кат 01, број 3, во површина од 50м2 и лоџии, балкони и тераси во површина од 8м2, КП 107, КО Кисела Вода 1, запишан во Имотен лист бр.33931, сопственост на Република Северна Македонија - Агенција за управување со одземен имот.

Член 2

Продажбата на одземениот недвижен имот од член 1 од оваа одлука да се изврши со јавно наддавање по електронски пат со почетна продажна цена утврдена согласно проценката на Министерството за правда – Бирото за судски вештачења во износ од 2.311.293,00 денари.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45 – 9475/1 Претседател на Владата
16 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

4069.

Врз основа на член 37 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДАЖБА НА ОДЗЕМЕН НЕДВИЖЕН ИМОТ

Член 1

Да се изврши продажба на одземен недвижен имот и тоа на:

- стан кој се наоѓа на ул. Желево 5/1-3 Скопје, број на зграда 1, намена 510, влез 001, кат ПР, број 003, внатрешна површина од 50м² и помошни простории со површина од 8м², КП 796, КО Карпош, запишан во Имотен лист бр.12399, сопственост на Република Северна Македонија - Агенција за управување со одземен имот.

Член 2

Продажбата на одземениот недвижен имот од член 1 од оваа одлука да се изврши со јавно наддавање по електронски пат, со почетна продажна цена утврдена согласно проценката на Министерството за правда – Бирото за судски вештачења во износ од 2.041.406,00 денари.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45 – 9475/2 Претседател на Владата
16 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

4070.

Врз основа на член 37 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДАЖБА НА ОДЗЕМЕН НЕДВИЖЕН ИМОТ

Член 1

Да се изврши продажба на одземен недвижен имот и тоа на:

- стан кој се наоѓа на ул. „В. Манчуковски“ бр.6 Скопје, број на зграда 1, влез 1, кат 02, број 5, внатрешна површина 66м² и помошна просторија балкон со површина од 9м², КП 617, КО Кисела Вода 2, запишан во Имотен лист бр.48368, сопственост на Република Северна Македонија - Агенција за управување со одземен имот.

Член 2

Продажбата на одземениот недвижен имот од член 1 од оваа одлука да се изврши со јавно наддавање по електронски пат, со почетна продажна цена утврдена согласно проценката на Министерството за правда – Бирото за судски вештачења во износ од 2.779.050,00 денари .

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9475/3 Претседател на Владата
16 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

4071.

Врз основа на член 37 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДАЖБА НА ОДЗЕМЕН НЕДВИЖЕН ИМОТ

Член 1

Да се изврши продажба на одземен недвижен имот, кој се наоѓа на улица „Самоилова“ бр.4 Скопје, КП 9493 дел 3, КО Центар 1, запишан во Имотен лист бр.43569, сопственост на Република Северна Македонија - Агенција за управување со одземен имот и тоа:

- број на зграда 1, намена на зграда Б4, влез 1, кат ПО, број ДП4, намена на посебен/заеднички дел ДП, со внатрешна површина 31м²;

- број на зграда 1, намена на зграда Б4, влез 1, кат ПР, број ДП4, намена на посебен/заеднички дел ДП, со внатрешна површина 31м²;

- број на зграда 1, намена на зграда Б4, влез 1, кат ПО, број ДП5, намена на посебен/заеднички дел ДП, со внатрешна површина 30м²;

- број на зграда 1, намена на зграда Б4, влез 1, кат ПР, број ДП 5, намена на посебен/заеднички дел ДП, со внатрешна површина 29м2;

- број на зграда 1, намена на зграда Б4, влез 1, кат 01, број ДП7, намена на посебен/заеднички дел ДП, со внатрешна површина 105м2.

Член 2

Продажбата на одзементиот недвижен имот од член 1 од оваа одлука да се изврши со јавно наддавање по електронски пат, со почетна продажна цена утврдена согласно проценката на Министерството за правда – Бирото за судски вештачења во износ од 11.785.245,00 денари.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9475/4
16 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4072.

Врз основа на член 37 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одзементи предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 16 декември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДАЖБА НА ОДЗЕМЕН НЕДВИЖЕН ИМОТ

Член 1

Да се изврши продажба на одземен недвижен имот и тоа на:

- стан на ул. „Леринска“ Скопје, број на зграда 1, намена на зграда А2, влез 01, кат 02, број 06, намена на зграда СТ, со внатрешна површина 111м2 и помошна просторија со површина од 7м2, КП 6899 дел 2, КО Карпош, запишан во Имотен лист бр.55181, сопственост на Република Северна Македонија - Агенција за управување со одземен имот-Скопје.

Член 2

Продажбата на одзементиот недвижен имот од член 1 од оваа одлука да се изврши со јавно наддавање по електронски пат, со почетна продажна цена утврдена согласно проценката на Министерството за правда – Бирото за судски вештачења во износ од 6.057.873,00 денари.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9475/5
16 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4073.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНИОТ УЧЕНИЧКИ ДОМ „МИРКА ГИНОВА“ - БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот ученички дом „Мирка Гинова“ - Битола („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.194/2019).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9551/1
16 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4074.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ГОСТИВАР

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Гостивар („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 194/2019).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9556/1
16 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4075.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 декември 2019 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користење-то на движните ствари, и тоа:

Реден број	Наслов на книгата	Автор	ИСБН	Издавач	Број на примероци	Единечна цена (во денари)
1	Критички есеј за модерната макроекономска теорија	Франк Хан	978-608247101-3 978-608247593-6	Арсламина	6 (на македонски јазик) 2 (на албански јазик)	740,00
2	Котлер за маркетингот	Филип Котлер	978-608247106-8	Арсламина	6 (на македонски јазик)	335,00
3	Механика на материјали	Р.Ч.Хибелер	978-608222065-9 978-608222043-7	Дата Понс	6 (на македонски јазик) 2 (на албански јазик)	1.740,00
4	Основи на аналогни дигитални електронски кола	Ананат Агавал	978-608222092-5 978-608222095-6	Дата Понс	6 (на македонски јазик) 2 (на албански јазик)	2.063,00
5	Геологија на животната средина	Карла В.Монтгомери	978-99898396-5 978-608478400-3	Европа 92	6 (на македонски јазик) 2 (на албански јазик)	1.642,00
6	Вовед во криптографија	Најџел Смарт	978-608247112-9 978-608247201-0	Арсламина	6 (на македонски јазик) 2 (на албански јазик)	704,00
7	Основи на геологијата	Лутгенс	978-608247291-1	Арсламина	6 (македонски јазик)	2.174,00
8	Технологија на млечни производи	Ралф Ирли	978-608247294-2 978-608247595-0	Арсламина	6 (на македонски јазик) 2 (на албански јазик)	1.082,00
9	Фармските животни и животната средина	Клајв Филипс	978-608247206-5 978-608247424-3	Арсламина	6 (македонски јазик) 2 (на албански јазик)	498,00
10	Меѓународно право и меѓународни односи	Дејвид Армстронг	978-608247296-6 978-608247430-4	Арсламина	6 (на македонски јазик) 2 (на албански јазик)	1,009,00
11	Медицинска фармакологија и терапевтици	Дерек Џ. Валер	978-608247289-8	Арсламина	6 (на македонски јазик)	2.644,00
12	Оксфордски учебник по медицина Том 2	Дејвид А.Ворел	978-608210211-8 978-608210205-4	Табернакул	12 (на македонски јазик) 6 (на албански јазик)	17.154,00
13	Француска историска револуција	Питер Бурж	978-608247207-2 978-608247425-0	Арсламина	6 (на македонски јазик) 2 (на албански јазик)	359,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Велес, а за потребите на Локална библиотека „Гоце Делчев“ Велес.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Велес, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9797/1
3 декември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р Кочо Ангусев, с.р.

4076.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 декември 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНА
УСТАНОВА БИБЛИОТЕКА „КОЧО РАЦИН“ - ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Наслов на книгата	Автор	ИСБН	Издавач	Број на примероци	Единечна цена (во денари)
1	Критички есеј за модерната макроекономска теорија	Франк Хан	978-608247101-3 978-608247593-6	Арсламина	6 (на македонски јазик) 2 (на албански јазик)	740,00
2	Котлер за маркетингот	Филип Котлер	978-608247106-8	Арсламина	6 (на македонски јазик)	335,00
3	Механика на материјали	Р.Ч.Хибелер	978-608222065-9 978-608222043-7	Дата Понс	6 (на македонски јазик) 2 (на албански јазик)	1.740,00
4	Основи на аналогни дигитални електронски кола	Ананат Агавал	978-608222092-5 978-608222095-6	Дата Понс	6 (на македонски јазик) 2 (на албански јазик)	2.063,00
5	Геологија на животната средина	Карла В.Монтгомери	978-99898396-5 978-608478400-3	Европа 92	6 (на македонски јазик) 2 (на албански јазик)	1.642,00
6	Вовед во криптографија	Најџел Сمارт	978-608247112-9 978-608247201-0	Арсламина	6 (на македонски јазик) 2 (на албански јазик)	704,00
7	Основи на геологијата	Лутгенс	978-608247291-1	Арсламина	6 (на македонски јазик)	2.174,00
8	Технологија на млечни производи	Ралф Ирли	978-608247294-2 978-608247595-0	Арсламина	6 (на македонски јазик) 2 (на албански јазик)	1.082,00
9	Фармските животни и животната средина	Клајв Филипс	978-608247206-5 978-608247424-3	Арсламина	6 (на македонски јазик) 2 (на албански јазик)	498,00
10	Меѓународно право и меѓународни односи	Дејвид Армстронг	978-608247296-6 978-608247430-4	Арсламина	6 (на македонски јазик) 2 (на албански јазик)	1.009,00
11	Медицинска фармакологија и терапевтици	Дерек Џ.Валер	978-608247289-8	Арсламина	6 (на македонски јазик)	2.644,00
12	Оксфордски учебник по медицина Том 2	Дејвид А.Ворел	978-608210211-8 978-608210205-4	Табернакул	12 (на македонски јазик) 6 (на албански јазик)	17.154,00
13	Француска историска револуција	Питер Бурк	978-608247207-2 978-608247425-0	Арсламина	6 (на македонски јазик) 2 (на албански јазик)	359,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Национална установа Библиотека „Кочо Рацин“ - Тетово.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Национална установа Библиотека „Кочо Рацин“ - Тетово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9798/1
3 декември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Ангшев, с.р.**

4077.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 декември 2019 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА СТРУГА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движните ствари	Опис на движните ствари	Количина (парче)
1	Интерактивна бела табла со софтвер	Производител: СМАРТ Модел: Smart Board 480 Сериски број: C022JW43E0744	1
2	Интерактивна бела табла со софтвер	Производител: СМАРТ Модел: Smart Board 480 Сериски број: C022JW43E0745	1
3	Интерактивна бела табла со софтвер	Производител: СМАРТ Модел: Smart Board 480 Сериски број: C022JW43E0177	1
4	Интерактивна бела табла со софтвер	Производител: СМАРТ Модел: Smart Board 480 Сериски број: C022KW07E0177	1
5	Проектор за интерактивна табла	Производител: ЕПСОН Модел: EB-680 Сериски број: X2BD9100883	1
6	Проектор за интерактивна табла	Производител: ЕПСОН Модел: EB-680 Сериски број: X2BD9100882	1
7	Проектор за интерактивна табла	Производител: ЕПСОН Модел: EB-680 Сериски број: X2BD9100905	1
8	Проектор за интерактивна табла	Производител: ЕПСОН Модел: EB-680 Сериски број: X2BD9100909	1
9	Персонален компјутер	Производител: ФУЏИТАЦУ Модел: D538/E85+ Сериски број: YMLK047480	1
10	Персонален компјутер	Производител: ФУЏИТАЦУ Модел: D538/E85+ Сериски број: YMLK047292	1
11	Персонален компјутер	Производител: ФУЏИТАЦУ Модел: D538/E85+ Сериски број: YMLK047502	1
12	Персонален компјутер	Производител: ФУЏИТАЦУ Модел: D538/E85+ Сериски број: YMLK047497	1
13	Персонален компјутер	Производител: ФУЏИТАЦУ Модел: D538/E85+ Сериски број: YMLK047482	1
14	Персонален компјутер	Производител: ФУЏИТАЦУ Модел: D538/E85+ Сериски број: YMLK047494	1
15	Персонален компјутер	Производител: ФУЏИТАЦУ Модел: D538/E85+ Сериски број: YMLK047259	1
16	Персонален компјутер	Производител: ФУЏИТАЦУ Модел: D538/E85+ Сериски број: YMLK047311	1
17	Персонален компјутер	Производител: ФУЏИТАЦУ Модел: D538/E85+ Сериски број: YMLK047269	1
18	Персонален компјутер	Производител: ФУЏИТАЦУ Модел: D538/E85+ Сериски број: YMLK047484	1
19	Персонален компјутер	Производител: ФУЏИТАЦУ Модел: D538/E85+ Сериски број: YMLK047243	1
20	Персонален компјутер	Производител: ФУЏИТАЦУ Модел: D538/E85+ Сериски број: YMLK047290	1
21	Персонален компјутер	Производител: ФУЏИТАЦУ Модел: D538/E85+ Сериски број: YMLK047492	1
22	Персонален компјутер	Производител: ФУЏИТАЦУ Модел: D538/E85+ Сериски број: YMLK047498	1
23	Персонален компјутер	Производител: ФУЏИТАЦУ Модел: D538/E85+ Сериски број: YMLK047300	1
24	Персонален компјутер	Производител: ФУЏИТАЦУ Модел: D538/E85+ Сериски број: YMLK047261	1
25	Персонален компјутер	Производител: ФУЏИТАЦУ Модел: D538/E85+ Сериски број: YMLK047490	1
26	Персонален компјутер	Производител: ФУЏИТАЦУ Модел: D538/E85+ Сериски број: YMLK047298	1

27	Персонален компјутер	Производител: ФУЏИТЦУ Модел: D538/E85+ Сериски број: YMLK047266	1
28	Персонален компјутер	Производител: ФУЏИТЦУ Модел: D538/E85+ Сериски број: YMLK047285	1
29	Персонален компјутер	Производител: ФУЏИТЦУ Модел: D538/E85+ Сериски број: YMLK047508	1
30	Персонален компјутер	Производител: ФУЏИТЦУ Модел: D538/E85+ Сериски број: YMLK047275	1
31	Персонален компјутер	Производител: ФУЏИТЦУ Модел: D538/E85+ Сериски број: YMLK047325	1
32	Персонален компјутер	Производител: ФУЏИТЦУ Модел: D538/E85+ Сериски број: YMLK047323	1
33	Персонален компјутер	Производител: ФУЏИТЦУ Модел: D538/E85+ Сериски број: YMLK047328	1
34	Персонален компјутер	Производител: ФУЏИТЦУ Модел: D538/E85+ Сериски број: YMLK047322	1
35	Персонален компјутер	Производител: ФУЏИТЦУ Модел: D538/E85+ Сериски број: YMLK047341	1
36	Персонален компјутер	Производител: ФУЏИТЦУ Модел: D538/E85+ Сериски број: YMLK047345	1
37	Персонален компјутер	Производител: ФУЏИТЦУ Модел: D538/E85+ Сериски број: YMLK047327	1
38	Персонален компјутер	Производител: ФУЏИТЦУ Модел: D538/E85+ Сериски број: YMLK047334	1
39	Персонален компјутер	Производител: ФУЏИТЦУ Модел: D538/E85+ Сериски број: YMLK047331	1
40	Персонален компјутер	Производител: ФУЏИТЦУ Модел: D538/E85+ Сериски број: YMLK047321	1
41	Персонален компјутер	Производител: ФУЏИТЦУ Модел: D538/E85+ Сериски број: YMLK047264	1
42	Персонален компјутер	Производител: ФУЏИТЦУ Модел: D538/E85+ Сериски број: YMLK047332	1
43	Персонален компјутер	Производител: ФУЏИТЦУ Модел: D538/E85+ Сериски број: YMLK047262	1
44	Персонален компјутер	Производител: ФУЏИТЦУ Модел: D538/E85+ Сериски број: YMLK047324	1
45	Персонален компјутер	Производител: ФУЏИТЦУ Модел: D538/E85+ Сериски број: YMLK047340	1
46	Персонален компјутер	Производител: ФУЏИТЦУ Модел: D538/E85+ Сериски број: YMLK047250	1
47	Персонален компјутер	Производител: ФУЏИТЦУ Модел: D538/E85+ Сериски број: YMLK047333	1
48	Персонален компјутер	Производител: ФУЏИТЦУ Модел: D538/E85+ Сериски број: YMLK047245	1
49	Монитор за персонален компјутер	Производител: ФУЏИТЦУ Модел: E22-8 TS PRO Сериски број: YVBC234574	1
50	Монитор за персонален компјутер	Производител: ФУЏИТЦУ Модел: E22-8 TS PRO Сериски број: YVBC234535	1
51	Монитор за персонален компјутер	Производител: ФУЏИТЦУ Модел: E22-8 TS PRO Сериски број: YVBC234515	1
52	Монитор за персонален компјутер	Производител: ФУЏИТЦУ Модел: E22-8 TS PRO Сериски број: YVBC234506	1

[illegible]

80	Монитор за персонален компјутер	Производител: ФУЏИТИЦУ Модел: E22-8 TS PRO Сериски број: YVBC234536	1
81	Монитор за персонален компјутер	Производител: ФУЏИТИЦУ Модел: E22-8 TS PRO Сериски број: YVBC234573	1
82	Монитор за персонален компјутер	Производител: ФУЏИТИЦУ Модел: E22-8 TS PRO Сериски број: YVBC234550	1
83	Монитор за персонален компјутер	Производител: ФУЏИТИЦУ Модел: E22-8 TS PRO Сериски број: YVBC234534	1
84	Монитор за персонален компјутер	Производител: ФУЏИТИЦУ Модел: E22-8 TS PRO Сериски број: YVBC234512	1
85	Монитор за персонален компјутер	Производител: ФУЏИТИЦУ Модел: E22-8 TS PRO Сериски број: YVBC234547	1
86	Монитор за персонален компјутер	Производител: ФУЏИТИЦУ Модел: E22-8 TS PRO Сериски број: YVBC234516	1
87	Монитор за персонален компјутер	Производител: ФУЏИТИЦУ Модел: E22-8 TS PRO Сериски број: YVBC234583	1
88	Монитор за персонален компјутер	Производител: ФУЏИТИЦУ Модел: E22-8 TS PRO Сериски број: YVBC234558	1
89	Мултимедиа проектор	Производител: ЕПСОН Модел: EPSON EB-108 Сериски број: X4YY8Z00083	1
90	Мултимедиа проектор	Производител: ЕПСОН Модел: EPSON EB-108 Сериски број: X4YY8Z00024	1
91	Мултимедиа проектор	Производител: ЕПСОН Модел: EPSON EB-108 Сериски број: X4YY8Z00079	1
92	Мултимедиа проектор	Производител: ЕПСОН Модел: EPSON EB-108 Сериски број: X4YY8Z00034	1
93	Печатач	Производител: КОНИКА МИНОЛТА Модел: bizhub 3622 Сериски број: SAAFN021006985	1
94	Преносен компјутер-лаптоп	Производител: ФУЏИТИЦУ Модел: LIFEBOOK- E558 Сериски број: DSAD057708	1
95	Преносен компјутер-лаптоп	Производител: ФУЏИТИЦУ Модел: LIFEBOOK- E558 Сериски број: DSAD057705	1
96	Преносен компјутер-лаптоп	Производител: ФУЏИТИЦУ Модел: LIFEBOOK- E558 Сериски број: DSAD057701	1
97	Преносен компјутер-лаптоп	Производител: ФУЏИТИЦУ Модел: LIFEBOOK- E558 Сериски број: DSAD057697	1
98	Скенер	Производител: ФУЏИТИЦУ Модел: fi-7030 Сериски број: ATLN112492	1
99	Платно за проекции	Производител: С БОКС Модел: PSM-118 Димензии: 213x213cm	1
100	Платно за проекции	Производител: С БОКС Модел: PSM-118 Димензии: 213x213cm	1
101	Платно за проекции	Производител: С БОКС Модел: PSM-118 Димензии: 213x213cm	1
102	Платно за проекции	Производител: С БОКС Модел: PSM-118 Димензии: 213x213cm	1
103	Мултифункционален уред (печатач/фотокопир/скенер)	Производител: КОНИКА МИНОЛТА Модел: bizhub 227 Сериски број: A7AK027011994	1
104	Дигитална камера	Производител: КАНОН Модел: Legria HF R806 Сериски број: 145	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Струга, а за потребите на Средно општинско училиште „Нико Нестор“ - Струга.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Струга, со кој се уредуваат правата и обврските за движените ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9811/1
3 декември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Анѓушев**, с.р.

4078.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 декември 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Наслов на книгата	Автор	ИСБН	Издавач	Број на примероци	Единечна цена (во денари)
1	Критички есеј за модерната макроекономска теорија	Франк Хан	978-608247101-3 978-608247593-6	Арсламина	6 (македонски јазик) 2 (на албански јазик)	740,00
2	Котлер за маркетингот	Филип Котлер	978-608247106-8	Арсламина	6 (македонски јазик)	335,00
3	Механика на материјали	Р.Ч.Хибелер	978-608222065-9 978-608222043-7	Дата Понс	6 (на македонски јазик) 2 (на албански јазик)	1.740,00
4	Основи на аналогни дигитални електронски кола	Ананат Агавал	978-608222092-5 978-608222095-6	Дата Понс	6 (на македонски јазик) 2 (на албански јазик)	2.063,00
5	Геологија на животната средина	Карла В.Монтгомери	978-99898396-5 978-608478400-3	Европа 92	6 (на македонски јазик) 2 (на албански јазик)	1.642,00
6	Вовед во криптографија	Најџел Смарт	978-608247112-9 978-608247201-0	Арсламина	6 (на македонски јазик) 2 (на албански јазик)	704,00
7	Основи на геологијата	Лутгенс	978-608247291-1	Арсламина	6 (македонски јазик)	2.174,00
8	Технологија на млечни производи	Ралф Ирли	978-608247294-2 978-608247595-0	Арсламина	6 (македонски јазик) 2 (на албански јазик)	1.082,00
9	Фармските животни и животната средина	Клајв Филипс	978-608247206-5 978-608247424-3	Арсламина	6 (македонски јазик) 2 (на албански јазик)	498,00
10	Меѓународно право и меѓународни односи	Дејвид Армстронг	978-608247296-6 6978-608247430-4	Арсламина	6 (македонски јазик) 2 (на албански јазик)	1.009,00
11	Медицинска фармакологија и терапевтици	Дерек Ц.Валер	978-608247289-8	Арсламина	6 (македонски јазик)	2.644,00
12	Оксфордски учебник по медицина Том 2	Дејвид А.Ворел	978-608210211-8 978-608210205-4	Табернакул	12 (на македонски јазик) 6 (на албански јазик)	17.154,00
13	Француска историска револуција	Питер Бурк	978-608247207-2 978-608247425-0	Арсламина	6 (македонски јазик) 2 (на албански јазик)	359,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Кавадарци, а за потребите на Јавна општинска установа Библиотека „Феткин“ Кавадарци.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Кавадарци, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9822/1
3 декември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Ангшев**, с.р.

4079.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 3 декември 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА КИЧЕВО****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реден број	Наслов на книгата	Автор	ИСБН	Издавач	Број на примероци	Единечна цена (во денари)
1	Критички есеј за модерната макроекономска теорија	Франк Хан	978-608247101-3 978-608247593-6	Арсламина	6 (македонски јазик) 2 (на албански јазик)	740,00
2	Котлер за маркетингот	Филип Котлер	978-608247106-8	Арсламина	6 (македонски јазик)	335,00
3	Механика на материјали	Р.Ч.Хибелер	978-608222065-9 978-608222043-7	Дата Понс	6 (на македонски јазик) 2 (на албански јазик)	1.740,00
4	Основи на аналогни дигитални електронски кола	Ананат Агавал	978-608222092-5 978-608222095-6	Дата Понс	6 (на македонски јазик) 2 (на албански јазик)	2.063,00
5	Геологија на животната средина	Карла В.Монтгомери	978-99898396-5 978-608478400-3	Европа 92	6 (на македонски јазик) 2 (на албански јазик)	1.642,00
6	Вовед во криптографија	Најцел Смарт	978-608247112-9 978-608247201-0	Арсламина	6 (на македонски јазик) 2 (на албански јазик)	704,00
7	Основи на геологијата	Лутгенс	978-608247291-1	Арсламина	6 (македонски јазик)	2.174,00
8	Технологија на млечни производи	Ралф Ирли	978-608247294-2 978-608247595-0	Арсламина	6 (македонски јазик) 2 (на албански јазик)	1.082,00
9	Фармските животни и животната средина	Клајв Филипс	978-608247206-5 978-608247424-3	Арсламина	6 (македонски јазик) 2 (на албански јазик)	498,00
10	Меѓународно право и меѓународни односи	Дејвид Армстронг	978-608247296-6 978-608247430-4	Арсламина	6 (македонски јазик) 2 (на албански јазик)	1.009,00
11	Медицинска фармакологија и терапевтици	Дерек Џ.Валер	978-608247289-8	Арсламина	6 (македонски јазик)	2.644,00
12	Оксфордски учебник по медицина Том 2	Дејвид А.Ворел	978-608210211-8 978-608210205-4	Табернакул	12 (на македонски јазик) 6 (на албански јазик)	17.154,00
13	Француска историска револуција	Питер Бурк	978-608247207-2 978-608247425-0	Арсламина	6 (македонски јазик) 2 (на албански јазик)	359,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Кичево, а за потребите на Дом на култура „Кочо Рацин“ Кичево.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Кичево, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9829/1
3 декември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Ангүшев**, с.р.

4080.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 3 декември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реден број	Наслов на книгата	Автор	ИСБН	Издавач	Број на примероци	Единечна цена (во денари)
1	Управување финансиски институции	Ентони Сандерс	978-608247203-4 978-608247110-5	Арсламина	6 (македонски јазик) 2 (на албански јазик)	2.495,00
2	Вовед во меѓународна економија	Хенк Јагер	978-608247286-7	Арсламина	6 (македонски јазик)	995,00
3	Деловна динамика	Џон Д.Стерман	978-608222093-2 978-608222088-8	Дата Понс	6 (на македонски јазик) 2 (на албански јазик)	1.862,00
4	Нумерички методи за инженери	Стивен К.Чапра	978-608222085-7 978-608222082-6	Дата Понс	6 (на македонски јазик) 2 (на албански јазик)	1.800,00
5	Дизајн за машинско инженерство	Ричард Г.Бадајнас	978-608222089-5 978-608222086-4	Дата Понс	6 (на македонски јазик) 2 (на албански јазик)	1.980,00
6	Концепти на оперативните системи	Силбершац, Галвин	978-608247297-3 978-608247353-6	Арсламина	6 (на македонски јазик) 2 (на албански јазик)	1.990,00
7	Современи комуникациски системи на Матлаб	Џон Г. Проаксин	978-608247293-5	Арсламина	6 (македонски јазик)	1.144,00
8	Хемија на храна	Х.Д.Белиц	978-608247293-5	Арсламина	6 (македонски јазик)	1.260,00
9	Авијарна медицина	Хаиме Сејмур	978-608247361-1	Арсламина	6 (македонски јазик)	2.124,00
10	Метаисторија	Хајден Вајт	978-608247351-2	Арсламина	6 (македонски јазик) 2 (на албански јазик)	776,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Прилеп, а за потребите на Јавна општинска установа Градска библиотека „Борка Талески“ Прилеп.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Прилеп, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9830/1
3 декември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Ангшев**, с.р.

4081.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА, ЛЕКУВАЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА КАРДИОВАСКУЛАРНИ ЗАБОЛУВАЊА – ОХРИД

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив на движната ствар	Производител	Каталонски број	Единица мерка	Кол.
1.	Рамен панел детектор од 9”	Шимадзу Корп.	502-40480	парче	1
2.	Уред за високонапонско напојување	Шимадзу Корп.	511-74152	парче	1
3.	Електронска плоча за контрола на механички движења	Шимадзу Корп.	503-55023	парче	1
4.	Електронска плоча за меморирање на механика	Шимадзу Корп.	503-55024	парче	1
5.	Р-СИС плоча за видео сигнал	Шимадзу Корп.	502-27246	парче	1
6.	Надворешна конзола за контролно управување	Шимадзу Корп.	503-48040-22	парче	1
7.	Сигнален кабел за пренос на видеосигнал	Шимадзу Корп.	VLCР59000В200	парче	1
8.	Кит за надградба на рамен панел детектор	Шимадзу Корп.	503-77275-09	парче	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Специјализирана болница за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања – Охрид.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Специјализирана болница за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања – Охрид со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9903/1 Претседател на Владата
16 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје Зоран Заев, с.р.

4082.

Врз основа на член 166 став 1 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16 и 113/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 декември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ВО ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКОТО ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“ – СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за изменување на Одлуката за определување на висината на надоместоците во Јавното претпријатие за управува-

ње и заштитана повеќенаменското подрачје „Јасен“ - Скопје бр.02-925/3 од 10.12.2019 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 10.12.2019 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9944/1 Претседател на Владата
18 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје Зоран Заев, с.р.

4083.

Врз основа на член 29-а став 2 од Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 124/10, 164/13, 149/15, 37/16, 53/16 и 193/17), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ НА КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МАР МЕДИКА ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО

1. Со оваа одлука се дава согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштвото за производство, трговија и услуги МАР МЕДИКА ДОО увоз-извоз Куманово со број 19-1104/3 од 10.12.2019 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9963/1 Претседател на Владата
16 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје Зоран Заев, с.р.

4084.

Врз основа на член 7 алинеја 7 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ВРЕМЕНО УКИНУВАЊЕ НА ВИЗИТЕ ЗА
КРАТКОРОЧЕН ПРЕСТОЈ (ВИЗА Ц) ВО РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА СТРАНСКИ
ДРЖАВЈАНИ НОСИТЕЛИ НА ВАЛИДНИ ПАТНИ
ИСПРАВИ НА ТРЕТИ ЗЕМЈИ КОИ ПОСЕДУВА-
АТ ВАЖЕЧКА БРИТАНСКА, АМЕРИКАНСКА И
КАНАДСКА ВИЗА**

Член 1

Со оваа одлука за периодот од 1 јануари до 31 декември 2020 година, се укинуваат визите за краткорочен престој (виза Ц) во Република Северна Македонија, за странски државјани носители на валидни патни исправи на трети земји кои поседуваат важечка британска, американска и канадска виза, при што должината на нивниот престој во Република Северна Македонија може да биде најмногу до 15 дена, а важноста на важечката британска, американска и канадска виза треба да биде 5 дена подолго од планираниот престој во Република Северна Македонија.

Член 2

Се задолжуваат Министерството за надворешни работи и Министерството за внатрешни работи да ја спроведат оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-10001/1 Претседател на Владата
16 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

4085.

Врз основа на член 6 став (4) од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/07, 187/13, 43/14, 215/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈАТА СО СПЕЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ ВО РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 2020
ДО 2024 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа одлука се определуваат подрачјата со специфични развојни потреби во Република Северна Македонија за периодот од 2020 до 2024 година.

Член 2

Подрачјата со специфични развојни потреби во Република Северна Македонија се:

- погранични, рурални, ридско-планински и други подрачја што заостануваат во развојот;
- подрачјата со природни богатства и културно наследство кои се заштитени со закон; и
- други подрачја со специфични развојни потреби утврдени со закон.

Член 3

Населените места кои се наоѓаат во пограничните, рурални, ридско-планински и други подрачја што заостануваат во развојот се определени во Листа бр.1 која е составен дел на оваа одлука.

Член 4

Населените места кои се наоѓаат во подрачјата со природни богатства и културно наследство кои се заштитени со закон, како и подрачјата со специфични развојни потреби утврдени со закон се определени во Листа бр.2 која е составен дел на оваа одлука.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Северна Република Македонија“.

Бр. 45-10015/1 Претседател на Владата
16 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

ЛИСТА бр.1

**на населени места во пограничните, руралните, ридско-планинските
и други подрачја што заостануваат во развојот**

ОПШТИНА АРАЧИНОВО**Ридско-планински****Погранични****Рурални подрачја**

Арачиново

Грушино

Мојанци

Орланци

ОПШТИНА БЕРОВО**Ридско-планински****Погранични****Рурални подрачја**

Будинарци

Двориште

Владимирово

Двориште

Митрашинци

Ратеве

Русиново

Смојмирово

Мачево

ОПШТИНА БИТОЛА**Ридско-планински****Погранични****Рурални подрачја**

Братин Дол

Кременица

Брусник

Лажец

Гопеш

Драгош

Граешница

Кишава

Драгош

Мецитлија

Древеник

Гавато

Злокуќани

Кажани

Кишава

Магарево

Маловиште

Метимир

Нижеполе

Облаково

Орехово

Острец

Ротино

Свиниште

Снегово
Стрежево
Буково
Велушина
Доленци
Дихово
Крстоар
Лавци
Лера
Рамна
Раштани
Средно Егри
Старо Змирново
Трново
Цапари

ОПШТИНА БОГДАНЦИ**Ридско-планински****Погранични**

Селемли

Стојаково

Рурални подрачја**ОПШТИНА БОГОВИЊЕ****Ридско-планински**

Горно Палчиште

Јеловјане

Новаке

Ново Село

Раковец

Селце Кеч

Свиничане

Урвич

Погранични

Ново Село

Рурални подрачја

Боговиње

Горно Палчиште

Долно Палчиште

Јеловјане

Камењане

Жеровјане

Новаке

Ново Село

Пирок

Раковец

Селце Кеч

Синичане

Урвич

Горно Седларце

ОПШТИНА БОСИЛОВО**Ридско-планински****Погранични****Рурални подрачја**

Бориево

Босилово

Гечерлија

Дрвош
Еднокуќево
Иловица
Моноспитово
Петралинци
Радово
Робово
Сарај
Секирник
Старо Балдовци
Турново
Хамзали
Штука

ОПШТИНА БРВЕНИЦА**Ридско-планински**

Гургурница

Погранични**Рурални подрачја**

Блаце
Брвеница
Волковија
Гургурница
Долно Седларце
Милетино
Радиовце
Стенче
Теново
Челопек

ОПШТИНА ВАЛАНДОВО**Ридско-планински****Погранични**

Бајрамбос

Рурални подрачја**ОПШТИНА ВАСИЛЕВО****Ридско-планински**

Кушкулија

Нивичино

Погранични**Рурални подрачја**

Ангелци
Варварица
Василево
Висока Маала
Владиевци
Градошорци
Доброшинци
Дукатино
Едренаково

Кушкулија
Нивичино
Нова Маала
Пиперево
Радичево
Седларци
Сушево
Требичино
Чанаклија

ОПШТИНА ВЕВЧАНИ

Ридско-планински
Вевчани

Погранични
Вевчани

Рурални подрачја
Вевчани

ОПШТИНА ВИНИЦА

Ридско-планински
Калиманци
Лаки
Трсино
Блатец
Грљани

Погранични

Рурални подрачја

ОПШТИНА ВРАПЧИШТЕ

Ридско-планински
Горјане
Ѓурѓевиште
Калиште
Ломница
Пожаране
Врановци
Ново Село

Погранични
Ѓурѓевиште
Калиште
Ломница

Рурални подрачја
Врановци
Врапчиште
Галате
Градец
Горјане
Добри Дол
Ѓурѓевиште
Зубовце
Калиште
Ломница
Неготино-Полошко
Ново Село
Пожаране

Сенокос
Топлица

ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА**Ридско-планински**

Хума

Погранични

Богородица

Моин

Хума

Конско

Рурални подрачја**ОПШТИНА ГОСТИВАР****Ридско-планински**

Бродец

Горно Јеловце

Горна Ѓоновица

Долно Јеловце

Долна Ѓоновица

Железна Река

Корито

Куново

Лешница

Мердита

Митрој Крсти

Падалиште

Печково

Србиново

Страјане

Трново

Ќафа

Погранични

Бродец

Рурални подрачја**ОПШТИНА ГРАДСКО****Ридско-планински****Погранични****Рурални подрачја**

Виничани

Водоврати

Горно Чичево

Градско

Грнчиште

Двориште

Долно Чичево

Згрополци

Кочилари

Куридере

Ногаевци
Подлес
Свекани
Скачинци
Убого
Уланци

ОПШТИНА ДЕБАР**Ридско-планински**

Бањиште
Гари
Горно Косоврасти
Могорче
Осој
Рајчица
Татар Елевци
Кривци
Отишани
Хаме
Џешиште

Погранични

Џешиште
Отишани
Бомово
Коњари
Селокуќи
Спас
Бањиште

Рурални подрачја**ОПШТИНА ДЕБАРЦА****Ридско-планински**

Арбиново
Брежани
Врбјани
Годивје
Горно Средоречие
Грко Поле
Долно Средоречие
Злести
Климештани
Лактиње
Мраморед
Слатино
Слатински Чифлик
Сливово
Сошани
Турје
Црвена Вода
Белчишта
Ботун
Велмеј

Погранични**Рурални подрачја**

Арбиново
Белчишта
Ботун
Брежани
Велмеј
Волино
Врбјани
Годивје
Горенци
Горно Средоречие
Грко Поле
Долно Средоречие
Злести
Издеглавје
Климештани
Лактиње
Лешани
Мешеишта
Мраморец
Ново Село

Издеглавје
Лешани
Ново Село
Оздолени
Песочани

Оздолени
Оровник
Песочани
Слатино
Слатински Чифлик
Сливово
Сошани
Требеништа
Турје
Црвена Вода

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО**Ридско-планински**

Бигла
Ветрен
Вратиславци
Драмче
Киселица
Косово Дабје
Нов Истевник
Селник
Стамер
Стар Истевник
Турија
Вирче
Габрово

Погранични

Звегор
Вратиславци
Драмче
Селник
Киселица
Ветрен
Габрово
Стамер
Град
Вирче
Стар Истевник

Рурални подрачја**ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР****Ридско-планински**

Бабино
Базерник
Боиште
Брезово
Велмевци
Вирово
Големо Илино
Железнец
Зашле
Лесково
Мало Илино
Мренога
Радово
Растојца
Смилево

Погранични**Рурални подрачја**

Суво Грло
Церово
Кочиште
Обедник
Света
Слоешница
Стругово

ОПШТИНА ДОЈРАН
Ридско-планински

Погранични
Органцали
Николик
Сретенно

Рурални подрачја
Дурутли
Ѓопчели
Куртамзали
Николик
Нов Дојран
Органцали
Севендели
Сретенно
Стар Дојран
Фурка
Црничани
Чаушли
Џумабос

ОПШТИНА ДОЛНЕНИ
Ридско-планински

Зрзе
Маргари
Горно Село
Гостиражни
Дреновци
Мало Мраморани
Стровија
Лажани

Погранични

Рурални подрачја
Бело Поле
Браилово
Вранче
Горно Село
Гостиражни
Дабјани
Дебреште
Десово
Долгаец
Долнени
Дреновци
Дупјачани
Жабјани
Житоше
Забрчани

Заположани
Зрзе
Костинци
Кошино
Кутлешево
Лажани
Локвени
Мало Мраморани
Маргари
Небрегово
Новоселани
Пешталево
Рилево
Ропотово
Сарандиново
Секирци
Сенокос
Слепче
Сливје
Средорек
Стровија
Црнилиште

ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ**Ридско-планински****Погранични**

Грчани
Кучково
Никиштани

Рурални подрачја**ОПШТИНА ЖЕЛИНО****Ридско-планински**

Горна Лешница
Луковица
Седларево
Мерово

Погранични**Рурални подрачја**

Годна Лешница
Групчин
Добарце
Долна Лешница
Желино
Копачин Дол
Ларце
Луковица
Мерово
Ново Село
Озормиште

Палатица
Рогле
Седларево
Стримница
Требош
Церово
Чифлик

ОПШТИНА ЗЕЛЕНИКОВО**Ридско-планински**

Палиград

Погранични**Рурални подрачја**

Вражале
Градовци
Гумалево
Дејковец
Добрино
Зелениково
Ново Село
Орешани
Пакошево
Палиград
Смесница
Страхојадица
Таор
Тисовица

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ**Ридско-планински****Погранични****Рурални подрачја**

Видовиште
Зрновци
Мородвис

ОПШТИНА ИЛИНДЕН**Ридско-планински****Погранични****Рурални подрачја**

Ајватовци
Бујковци
Бунарцик
Бучинци
Дељадровци
Илинден
Кадино

Марино
Миладиновци
Мралино
Мршевци
Текија

ОПШТИНА ЈЕГУНОВЦЕ**Ридско-планински**

Старо Село
Рогачево
Беловиште
Вратница

Погранични

Вратница
Старо Село
Беловиште
Рогачево
Јажинце

Рурални подрачја

Беловиште
Вратница
Жилче
Јажинце
Јанчиште
Јегуновце
Копанце
Орашје
Подбреѓе
Прељубиште
Раотинце
Ратае
Рогачево
Сиричино
Старо Село
Туденце
Шемшево

ОПШТИНА КАРБИНЦИ**Ридско-планински**

Вртешка
Ебеблија
Јунузлија
Калаузлија
Кепекчелија
Курфалија
Кучица
Муратлија
Припечани
Прналија

Погранични**Рурални подрачја**

Аргулица
Батање
Вртешка
Голем Габер
Горни Балван
Горно Трогерци
Долни Балбан
Долно Трогерци
Ебеблија
Јунузлија
Калаузлија
Карбинци
Кепекчелија
Козјак
Крупиште

Курфалија
Кучилат
Кучица
Мал Габер
Мичак
Муратлија
Нов Караорман
Оцалија
Припечани
Прналија
Радање
Руљак
Таринци
Црвулево

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**Ридско-планински**

Бојанчиште
Бохула
Галиште
Клиново
Куманичево
Мајден
Ржаново
Радња
Рожден
Страгово

Погранични

Конопиште
Мрежичко
Горна Бошава
Долна Бошава
Бохула
Мајден
Рожден

Рурални подрачја**ОПШТИНА КИЧЕВО****Ридско-планински**

Бачишта
Бериково
Белица
Брждани
Букојчани
Видрани
Гарани
Големо Црско
Горна Душегубица
Горно Добреноец
Горно Строгомиште
Длапкин Дол

Погранични**Рурални подрачја**

Долно Строгомиште
Долно Добреноец
Долна Душегубица
Дупјани
Ехлоец
Зајас
Иванчишта
Извор
Јаворец
Јагол
Јагол Доленци
Јудово
Карбуница
Кладник
Кленоец
Кнежино
Колари
Козичино
Козица
Крушица
Лавчани
Лешница
Малкоец
Мало Црско
Мидинци
Ново Село
Орланци
Осој
Патец
Папрадиште
Подвис
Попоец
Пополжани
Прострање
Премка
Рабетино
Раштани
Речани-Зајаско
Светораче
Србица
Стрелци
Тајмиште
Туин

Цер
Шутово

ОПШТИНА КОНЧЕ**Ридско-планински**

Горни Липовиќ

Погранични**Рурални подрачја**

Габревци

Гавран

Горна Враштица

Годни Липовиќ

Дедино

Долна Враштица

Долни Липовиќ

Долни Радеш

Загорци

Конче

Лубница

Негреновци

Ракитец

Скоруша

ОПШТИНА КОЧАНИ**Ридско-планински**

Безиково

Горно Градче

Главовица

Јастребник

Костин Дол

Лешки

Погранични**Рурални подрачја**

Небојани
Нивичани
Ново Село
Полаки
Пресека
Припор
Пантелеј
Рајчани
Вранинци
Речани

ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ**Ридско-планински****Погранични****Рурални подрачја**

Бела Црква
Боротино
Воѓани
Врбјани
Годивје
Кореница
Кривогаштани
Крушеани
Мирче Ацев
Обршани
Пашино Рувци
Подвис
Славеј

ОПШТИНА КРАТОВО**Ридско-планински****Погранични****Рурални подрачја**

Горно Кратово
Емирица
Каврак
Кнежево
Којково
Куново
Луково
Мушково
Нежилово
Близанци
Железница
Приковци

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА**Ридско-планински****Погранични****Рурални подрачја**

Бс
Баштево
Борово
Варовиште
Габар
Голема Црцорија
Градец
Длабочица
Добровница
Дренак
Дрење
Дурачка Река
Жидилово
Киселица
Конопница
Костур
Кошари
Кркља
Крстов дол
Лозаново
Луке
Мала Црцорија
Мартиница
Метежево
Нерав
Огут
Осиче
Подржи Коњ
Станци
Трново
Узем
Тлминци

Нерав
Огут
Подржи Коњ
Луке
Крстов Дол
Голема Црцорија
Мала Црцорија
Трново
Жидилово
Узем
Костур

ОПШТИНА КРУШЕВО**Ридско-планински**

Арилево
Белушино
Бирино
Горно Дивјаци
Долно Дивјаци
Острилци
Пуста Река
Селце

Погранични**Рурални подрачја**

Норово
Јакреново

ОПШТИНА КУМАНОВО**Ридско-планински****Погранични**

Табановце
Сопот
Сушево

Рурални подрачја**ОПШТИНА ЛИПКОВО****Ридско-планински**

Белановце
Глажња
Гошинце
Злокуќане
Извор
Рнковце
Стража
Стрима

Погранични

Гошинце
Злокуќане
Белановце
Стража
Лојане
Думановце

Рурални подрачја

Алашевце
Белановце
Ваксинце
Виштица
Глажња
Гошинце
Думановце
Злокуќане
Извор
Липково
Лојане
Матејче
Никуштак
Опае
Оризари
Отља
Рнковце
Ропалце
Руница
Слупчане
Стража
Стрима

ОПШТИНА ЛОЗОВО**Ридско-планински****Погранични****Рурални подрачја**

Аџибегово
Аџиматово
Бекирлија
Дорфулија
Гуземелци
Каратманово
Кишино

Лозово
Милино
Сарамзалино
Коселари

ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА**Ридско-планински**

Дулица
Косевица
Костин Дол
Луковица
Моштица
Саса
Тодоровци
Цера

Погранични

Саса
Моштица
Косевица
Костин Дол

Рурални подрачја**ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД****Ридско-планински**

Бенче
Битово
Брезница
Брест
Волче
Горни Манастирец
Горно Ботушје
Горно Крушје
Долно Ботушје
Долно Крушје
Дреново
Заград
Звечан
Инче
Ковач
Косово
Лупште
Ореовец
Рамне
Растеш
Сланско
Сушица
Тажево
Томино Село
Требовље

Погранични**Рурални подрачја**

Црешнево
Крапа
Локвица
Могилец

ОПШТИНА МАВРОВО И РОТУШЕ**Ридско-планински**

Ациевци
Беличица
Бибај
Битуше
Богдево
Болетин
Велебрдо
Волковија
Видуше
Врбен
Врбјани
Галичник
Грекај
Дуф
Жировница
Жужње
Јанче
Кичиница
Кракорница
Леуново
Лазарополе
Маврови Анови
Нивиште
Никифорово
Нистрово
Ничпур
Ново Село
Оркуше
Присојница
Росоки
Ростуша
Рибница
Селце
Сенце
Скудриње
Сретково

Погранични

Присојница
Велебрдо
Битуше
Требиште
Жировница
Тануше
Видуше
Нивиште
Нистрово
Рибница
Жужње

Рурални подрачја

Ациевци
Беличица
Бибај
Битуше
Богдево
Болетин
Велебрдо
Волковија
Видуше
Врбен
Врбјани
Галичник
Грекај
Дуф
Жировница
Жужње
Јанче
Кичиница
Кракорница
Леуново
Лазарополе
Маврови Анови
Маврово
Нивиште
Никифорово
Нистрово
Ничпур
Ново Село
Оркуше
Присојница
Росоки
Ростуша
Рибница
Селце
Сенце
Скудриње

Тануше
Требиште
Тресонче
Церово
Маврово

Сретково
Сушица
Тануше
Требиште
Тресонче
Церово

ОПШТИНА МОГИЛА

Ридско-планински
Мојно

Погранични**Рурални подрачја**

Алинци
Беранци
Будаково
Вашарејца
Горна Чарлија
Долна Чарлија
Дедебалци
Добрушево
Долно Српци
Ивањевци
Лознани
Могила
Мојно
Мусинци
Новоселани
Ношпал
Подино
Путурус
Радобор
Свето Тодорци
Трап
Трновци
Црничани

ОПШТИНА НОВАЦИ

Ридско-планински
Брник
Будимирци
Гнилеж
Грумази
Груништа
Ивени
Мегленци
Орле
Петалино

Погранични

Скочивир
Градешница
Зович 2
Будимирци
Совиќ
Живојно
Гермијан

Рурални подрачја

Арматуш
Балдовенци
Бач
Биљаник
Брник
Брод
Будимирци
Велесело
Враневци

Полог
Совиќ
Старавина
Арматуш
Брод
Градешница
Долно Орехово
Живојно
Парадово
Тепавци

Гермијан
Гнеотино
Гнилеж
Горно Агларци
Градешница
Грумази
Груништа
Далбеговци
Добровени
Добромири
Долно Агларци
Долно Орехово
Живојно
Зовиќ 1
Зовиќ 2
Ивени
Маково
Мегленци
Новаци
Ново Село
Орле
Паралово
Петалино
Полог
Рапеш
Рибарци
Скочивир
Сливица
Совиќ
Старавина
Суво Дол
Тепевци

ОПШТИНА НОВО СЕЛО**Ридско-планински**

Барбарево
Стиник

Погранични

Стиник
Бадолен
Дражево
Старо Коњарево
Ново Коњарево
Смолари
Мокрино
Мокриево

Рурални подрачја

Бадолен
Бајково
Барбарево
Борисово
Дражево
Зубово
Колешино
Мокриево

Борисово
Колешино

Мокрино
Ново Коњарево
Ново Село
Самоилово
Смолари
Старо Коњарево
Стиник
Сушица

ОПШТИНА ОХРИД**Ридско-планински**

Вапила
Велестово
Елшани
Завој
Коњско
Куратица
Ливоишта
Љубаништа
Плаќе
Рамне
Расино
Речица
Свиништа
Сирула
Скребатно
Шипокно

Погранични
Љубаништа

Рурални подрачја**ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ****Ридско-планински**

Дивље

Погранични

Рурални подрачја

Бадар
Блаце
Брезница
Горно Коњари
Градманци
Дивље
Долно Коњари
Катланово
Кожле
Летевци
Огњанци

Петровец
Ржаничино
Средно Коњари
Сушица
Којлија

ОПШТИНА ПЕХЧЕВО**Ридско-планински**

Негрево
Панчарево
Црник
Робово
Умлена

Погранични

Панчарево
Црник
Негрево

Рурални подрачја**ОПШТИНА ПЛАСНИЦА****Ридско-планински****Погранични****Рурални подрачја**

Дворци
Лисичани
Пласница
Преглово

ОПШТИНА ПРИЛЕП**Ридско-планински****Погранични****Рурални подрачја**

Беловодица
Бешиште
Бонче
Вепрчани
Витолиште
Манастир
Волково
Дабница
Живово
Кокре
Крушевица
Крстец
Лопатица
Плетвар
Полчиште
Прилепец
Присад
Чаниште
Штавица

Полчиште
Бешиште

Врпско
Лениште
Мало Рувци
Марул
Селце
Чумово

ОПШТИНА ПРОБИШТИП**Ридско-планински**

Гризилевци
Зеленград
Јамиште
Кундино
Лесново
Марчино

Погранични**Рурални подрачја****ОПШТИНА РАДОВИШ****Ридско-планински**

Али Коч
Али Лобаси
Козбунар
Коџалија
Ново Село
Папавница
Смиланци
Шаинташ
Шипковица
Штурово

Погранични**Рурални подрачја****ОПШТИНА РАНКОВЦЕ****Ридско-планински**

Баратлија
Герман
Милутинце
Пклиште
Станча
Гулинце
Криви Камен
Одрено
Отошница
Петралица
Псача
Радибуш

Погранични

Герман

Рурални подрачја

Баратлија
Ветуница
Вржогрнци
Герман
Гиновци
Гулинци
Криви Камен
Љубници
Милутинце
Одрено
Опила
Отошница
Пклиште

Петралица
Псача
Радибуш
Ранковце
Станча

ОПШТИНА РЕСЕН**Ридско-планински**

Арвати
Болно
Брајчино
Горно Крушје
Евла
Златари
Избишта
Илино
Коњско
Кривени
Лавци
Лева Река
Лескоец
Љубојно
Отешево
Петрино
Покрвеник
Стипона
Шурленци
Курбиново
Прелубље
Штрбово
Сливница

Погранични

Брајчино
Љубојно
Долно Дупени
Конско
Стење
Лескоец

Рурални подрачја**ОПШТИНА РОСОМАН****Ридско-планински****Погранични****Рурални подрачја**

Дебриште
Камен Дол
Крушевица
Манастирец
Мрзен Ореовец
Паликура
Рибарци

Росоман
Сирково
Трстеник

ОПШТИНА САРАЈ
Ридско-планински

Погранични
Дворце
Рудник-Радуша

Рурални подрачја

ОПШТИНА СОПИШТЕ

Ридско-планински

Држилово
Јаболци
Нова Брезница
Патишка Река
Горно Соње
Света Петка

Погранични

Рурални подрачја

Барово
Говрлево
Горно Соње
Добри Дол
Долно Соње
Држилово
Јаболци
Нова Брезница
Патишка Река
Ракотинци
Света Петка

Сопиште
Чифлик

ОПШТИНА СТАРО НАГОРИЧАНЕ**Ридско-планински**

Арбанашко
Длабочица
Дејловце
Дренок
Кокино
Мгленце
Малотино
Осиче
Рамно
Буковљане
Цветишница

Погранични

Челопек
Алгуња
Пелинце
Враготурце
Жегљане
Малотино
Мгленце
Буковљане
Цветишница
Длабочица
Рамно

Рурални подрачја

Алгуња
Аљинце
Арбанашко
Бајлове
Брешко
Буковљане
Војник
Враготурце
Врачевце
Дејловце
Длабочица
Добрача
Драгоманце
Дренок
Жегљане
Желувино
Канарево
Карловце
Коинце
Кокино
Мгленце
Макреш
Малотино
Младо Нагоричане
Никуљане
Облавце
Орах
Осиче
Пелинце
Пузајка
Рамно
Руѓинце
Старо Нагоричане
Степанце
Стрезовце
Стрновац

Цветишница
Цвиланце
Челопек

ОПШТИНА СТРУГА**Ридско-планински**

Безово
Богојци
Борец
Брчево
Буринец
Вишни
Горна Белица
Дренок
Збajди
Јабланица
Лабуништа
Лакаица
Локов
Мали Влај
Мислодежда
Модрич
Нерези
Пискупштина
Франгово
Подгорци
Поум
Присовјани
Ржаново
Селци
Тоска
Луково
Октиси
Ташмаруништа

Погранични

Рadoжда
Мали Влај
Франгово
Радолишта
Вишни
Горна Белица
Лакаица
Модрич
Дренок
Подгорци
Лабуништа

Рурални подрачја**ОПШТИНА СТРУМИЦА****Ридско-планински****Погранични**

Габрово

Рурални подрачја**ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ****Ридско-планински**

Алдинци
Елово

Погранични**Рурални подрачја**

Алдинци
Батинци

Калдирец
Осинчани
Рамни Габер
Цветово
Црн Врв

Вртекица
Горно Количани
Долно Количани
Драчевица
Елово
Калдирец
Малчиште
Маркова Сушица
Морани
Осичани
Пагаруша
Рамни Габер
Студеничани
Умово
Цветово
Црвена Вода
Црн Врв

ОПШТИНА ТЕАРЦЕ**Ридско-планински**

Брезно
Варвара
Јелошник
Првце

Погранични

Теарце
Доброште
Првце

Рурални подрачја

Брезно
Варвара
Глоѓи
Доброште
Јелошник
Лешок
Непроштено
Нераште
Одри
Првце
Пршовце
Слатино
Теарце

ОПШТИНА ТЕТОВО**Ридско-планински**

Бозовце
Бродец
Вејце
Вешала
Гајре
Гермо
Лавце
Лисец

Погранични

Бозовце
Вешала
Бродец
Вејце

Рурални подрачја

Отуње

Селце

Сетоле

Шипковица

Голема Речица

ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА

Ридско-планински

Бајрамовци

Брештани

Горно Мелничани

Горенци

Долгаш

Долно Мелничани

Елевци

Житинени

Кочишта

Коџаџик

Новак

Осолница

Оцовци

Пареши

Баланци

Црнобоци

Погранични

Долгаш

Рурални подрачја

Бајрамовци

Баланци

Брештани

Броштица

Власики

Голем Папрадник

Горно Мелничани

Горенци

Долгаш

Долно Мелничани

Евла

Елевци

Житинени

Кочишта

Коџаџик

Мал Папрадник

Новак

Осолница

Оцовци

Пареши

Праленик

Центар Жупа

Црно Боци

ОПШТИНА ЧАШКА

Ридско-планински

Горно Јаболчиште

Капиново

Папрадиште

Попадија

Црешнево

Крнино

Ореше

Плевење

Погранични

Рурални подрачја

Бањица

Бистрица

Богомила

Бусилци

Владиловци

Витанци

Војница

Габровник

Голозинци

Горно Врановци

Горно Јаболчиште
Долно Врановци
Долно Јаболчиште
Дреново
Еловец
Извор
Капиново
Крајници
Крива Круша
Крнино
Лисиче
Мартолци
Мелница
Мокрени
Нежилово
Ново Село
Оморани
Ораов Дол
Ореше
Отишино
Папрадиште
Плевење
Поменово
Попадија
Раковец
Смиловци
Согле
Стари Град
Степанци
Теово
Црешнево
Чашка

ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО**Ридско-планински****Погранични****Рурални подрачја**

Бања
Бурилчево
Врбица
Жиганце
Кучичино
Лепопелци
Ново Селани
Облешево

Соколарци
Спанчево
Теранци
Уларци
Чешиново
Чифлик

ОПШТИНА ЧУЧЕР-САНДЕВО**Ридско-планински**

Блаце
Брест
Бродец
Танушевци

Погранични

Блаце
Танушевци
Брест
Бањане

Рурални подрачја

Бањане
Блаце
Бразда
Брест
Бродец
Глуво
Горњане
Кучевиште
Мирковци
Побожје
Танушевци
Чучер-Сандево

ОПШТИНА ШТИП**Ридско-планински**

Калапетровци
Кошево
Никоман
Почивало
Шашаварлија

Погранични**Рурални подрачја**

ЛИСТА БР.2

**на населени места во подрачјата со природни богатства и културно наследство
кои се заштитени со закон и подрачјата со специфични развојни
потреби утврдени со закон**

**1.Подрачја со природни богатства и културно наследство кои се заштитени со закон.
Националниот парк "Маврово"**

Бродец
Кракорница
Богдево
Жужње
Ничпур
Нистрово
Бибај
Грекај
Рибница
Нивиште
Тануше
Волковија
Врбен
Маврови Анови
Леуново
Никифорово
Врбјани
Жировница
Видуше
Маврово
Требиште
Битуше
Велебрдо
Ростуша
Ациевци
Присојница
Скудриње
Јанче
Сенце
Беличица
Лазарополе
Галичник
Тресонче
Росоки

Сушица
Селце
Болетин
Кичиница

Националниот парк "Галичица"

Лескоец
Отешево
Стење
Коњско (Ресенско)
Трпејца
Љубаништа
Рамне
Велестово
Елшани
Шипокно
Пештани
Коњско (Охридско)
Шурленци

Националниот парк "Пелистер"

Маловиште

Подрачја со културно наследство кои се заштитени со закон

Село Гари како рурална целина
Село Смилево како историска целина и
Село Конско (Ресенско) како урбанистичја целина

2.Подрачја со специфични развојни потреби утврдени со закон

Предел со особена природна убавина кој е заштитен со закон: планина Водно

Шишево
Грчец
Крушопек
Горно Нерези

Предел со посебни природни карактеристики кој е заштитен со закон: Катлановски предел

Кожле

Бадар
Брезница (Катлановска)
Градманци
Катланово

Строг природен резерват "Езерани" Ресен
Долно Перово

Строг природен резерват "Тиквеш" Кавадарци
Галиште

Споменик на природата "Маркови Кули" Прилеп
Дабница

Предел споменик на природата заштитен со закон: Река Белештица
Горна Белица и
Долна Белица

4086.

Врз основа на член 7 алинеја 7 од Закон за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЕДНОСТРАНО ВРЕМЕНО УКИНУВАЊЕ НА ВИЗИТЕ ЗА КРАТКОРОЧЕН ПРЕСТОЈ ЗА
ДРЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА АЗЕРБЕЈДАН

Член 1

Со оваа одлука еднострано се укинуваат визите за краткорочен престој во Република Северна Македонија за државјаните на Република Азербејџан, до 90 дена во кој било период од 180 дена, а кој период му претходи на секој ден на престојот, во периодот од 16 март 2020 година до 15 март 2021 година.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-10048/1
 16 декември 2019 година
 Скопје

Претседател на Владата
 на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4087.

Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Ред. број	Назив на движните ствари	Опис на движните ствари	Количина (парче)
1	Софтверска програма	Производител: Аутодеск Модел: AutoCAD	1
2	Табли за техничко цртање	Производител: Штедлер Модел: Mars 661	20
3	Ласерски уред за премерување на внатрешни простории (за етаж)	Производител: Саут Модел: PD-58	1
4	Маси за изработување на макети	Висина: 725 mm Должина: 1200 mm Длабочина: 700 mm Материјал: Работна површина од оплеменета иверка 25mm дебелина кантирана со АБС и метална конструкција од кутиест профил 20x40 mm.	20
5	Сидни панона за презентација на цртежи и слики	Производител: Би Офис Магнетна табла со бела површина за прикачување белешки со магнети и пишување со маркер Димензии: 240x120 cm Материјал: метална основа со алуминиумски лајсни и пластични кошници, алуминиумски држач за маркери, позадина од лим.	10

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Тетово, а за потребите на ССОУ „Моша Пијаде“ Тетово.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Тетово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-10300/1
16 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4088.

Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА СТРУГА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Ред. број	Назив на движните ствари	Опис на движните ствари	Количина (парче)
1	Софтверска програма	Производител: Аутодеск Модел: AutoCAD	1
2	Софтверска програма	Производител: Радимпекс Модел: Tower 8	1
3	Софтверска програма	Производител: Графисофт Модел: ARCHICAD 22, верзија NET 10+	1
4	Табли за техничко цртање	Производител: Штедлер Модел: Mars 661	20
5	Ласерски уред за премерување на внатрешни простории (за етаж)	Производител: Саут Модел: PD-58	2
6	Геодетски инструменти – дигитални нивелири со соодветни нивелмански летви	Производител: Саут Модел: DL-2007	1
7	Геодетски мини призми	Производител: Недо Мини призма компатибилна со South N6 тотална станица	2
8	Рачни ленти	Производител: БМИ Модел: Basic Ширина на лента: 13 mm Должина на лента: 30m	3
9	Тотална станица-уред за геодетско снимање и мерење на терен	Производител: Саут Модел: N6	1
10	Маси за изработување на макети	Висина: 725 mm Должина: 1200 mm Длабочина: 700 mm Материјал: Работна површина од оплеменета иверка 25mm дебелина кантрирана со АВС и метална конструкција од кутиест профил 20x40 mm.	20
11	Сидни панона за презентација на цртежи и слики	Производител: Би Офис Магнетна табла со бела површина за прикачување белешки со магнети и пишување со маркер Димензии: 240x120 cm Материјал: метална основа со алуминиумски лајсни и пластични кошници, алуминиумски држач за маркери, позадина од лим	20

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Струга, а за потребите на СОУ „Нико Нестор“ - Струга.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Струга, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-10301/1 Претседател на Владата
16 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

4089.

Врз основа на член 74 став 3 од Законот за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14, 146/15, 30/16, 64/18 и 20/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ОПШТИНСКИ УЧЕНИЧКИ ДОМ „ПРОФЕСОР МИЈАЛКОВИЌ“ КУМАНОВО

Член 1

Со оваа одлука на Јавната установа Општински ученички дом „Професор Мијалковиќ“ Куманово му се доделуваат вкупно 1.062.021,00 денари, од Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година, раздел 16001, програма 5, потпрограма 50, расходна ставка 464 - разни трансфери.

Член 2

Средствата од член 1 од оваа одлука се доделуваат за подмирување на трошоци за тековно работење во однос на режими за потрошена електрична енергија, вода и греење, а кои не можеле да се предвидат и планираат во буџетот на Јавната установа Општински ученички дом „Професор Мијалковиќ“ Куманово.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45 – 10342/1 Претседател на Владата
16 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

4090.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015, 39/2016, 64/2018 и 35/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСТОПАНСТВО „ЛИСИЧЕ“ – ВЕЛЕС

1. Слаѓанче Тасков се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за водостопанство „Лисиче“ – Велес, на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 24-9969/2 Претседател на Владата
16 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

4091.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018) и („Службен весник на Република Северна Македонија“ 98/2019) и член 1 и член 3 од Одлуката за формирање на Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2016 и 164/2017 и „Службен весник на Република Македонија“ бр.97/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА СОРАБОТКА СО И РАЗВОЈ НА ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР

1. Од должноста членови на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, се разрешуваат:

а) од редот на вработените во органите на државната управа:

- Славјанка Петровска,
- Дарко Каевски,
- Андријана Велевска и
- Ангелина Бачановиќ.

б) на предлог на организациите регистрирани согласно Законот за здруженија и фондации:

- Марјан Николов.

2. За членови на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор се назначуваат:

а) од редот на вработените во органите на државната управа:

- Јасминка Ангелова од Министерството за внатрешни работи,

- Томислав Андоновски од Агенција за млади и спорт,

- Никица Бачовски од Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство,

- Ана Петровска од Министерство за здравство и

б) на предлог на организациите регистрирани согласно Законот за здруженија и фондации:

- Александар Николов од Асоцијација на развојни иницијативи Зенит Скопје.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија.“

Бр. 24-9981/2
16 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4092.

Врз основа на член 108 став 11 од Законот за лековите и медицинските средства („Службен весник на Република Македонија“ бр. 106/2007, 88/2010, 36/2011, 53/2011, 136/2011, 11/2012, 147/2013, 164/2013, 27/2014, 43/2014, 88/2015, 154/2015, 228/2015, 7/2016, 53/2016, 113/2018 и 245/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО БАРАЊАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ФОРМИРАНАТА ЦЕНА НА ЛЕК

1. Љубица Јовческа се разрешува од должноста член на Комисијата за одлучување по барањата за зголемување на формираната цена на лек претставник од Министерството за финансии.

2. За член на Комисијата за одлучување по барањата за зголемување на формираната цена на лек се именува Маја Аргировска, претставник од Министерство за финансии.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 24-10117/2
16 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4093.

Врз основа на член 16 од Законот за објавување на законите и другите прописи и акти во „Службен весник на Република Македонија“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/99 и 43/2002), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1. Валентина Алексовска се именува за член на Управниот одбор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Северна Македонија од редот на вработените.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 24-10142/2
16 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4094.

Врз основа на член 141 став 1 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011, 148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013, 41/2014, 146/2015, 39/2016, 63/2016 и 113/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈУНАЦИОНАЛЕН ПАРК МАВРОВО, МАВРОВИ АНОВИ

1. За директор на Јавната установа Национален парк Маврово, Маврови Анови се именува Самир Ајдини, досегашен вршител на должноста директор.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 24-10173/2
16 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4095.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР ЗА СТРАТЕГИСКИ КОМУНИКАЦИИ И ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА КОМУНИКАЦИСКАТА СТРАТЕГИЈА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1. За Национален координатор за стратески комуникации и за спроведување на комуникациската стратегија на Владата на Република Северна Македонија се именува Марјан Забрчанец.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 24-10402/1 Претседател на Владата
16 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

4096.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР
ЗА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА,
БЕРЛИНСКИ ПРОЦЕС И РЕГИОНАЛНА СОРАБОТКА

1. За Национален координатор за интеграција во Европската Унија, Берлински процес и регионална соработка се именува Бојан Маричиќ.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 24 – 10403/1 Претседател на Владата
16 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

4097.

Врз основа на член 6 и член 7 од Законот за координација на безбедносно - разузнавачката заедница во Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 108/2019) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ФОРМИРАЊЕ СОВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЈА
НА БЕЗБЕДНОСНО-РАЗУЗНАВАЧКАТА ЗАЕДНИЦА

1. Со ова решение се формира Совет за координација на безбедносно - разузнавачката заедница.

2. Советот за координација на безбедносно - разузнавачката заедница го сочинуваат:

а) Претседател
- Зоран Заев, претседател на Владата на Република Северна Македонија

б) Членови:

- Садула Дураки - заменик на претседателот на Владата на Република Северна Македонија и министер за политички систем и односи меѓу заедниците,

- Оливер Спасовски - министер за внатрешни работи,

- м-р Радмила Шекеринска Јанковска - министер за одбрана,

- м-р Никола Димитров - министер за надворешни работи,

- Викторио Димовски - директор на Агенцијата за национална безбедност,

- Еролд Муслиу - директор на Агенцијата за разузнавање,

- Горан Василевски - раководител на надлежната организациска единица за воена безбедност и разузнавање во Министерството за одбрана.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 24 – 10445/1 Претседател на Владата
16 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

4098.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 4/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/20, 37/20 и 20/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/2019, 153/2019 и 180/2019) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА
ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА – СТРУГА

1. Од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница – Струга, се разрешува Недим Рамизи.

2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница – Струга, се именува Аесат Идризоски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 24-10448/1 Претседател на Владата
16 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

4099.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 4/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/20, 37/20 и 20/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/2019, 153/2019 и 180/2019) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – СТРУГА**

1. Од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Струга, се разрешува Абдула Казимоски.

2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Струга, се именува Емир Шакири.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 24-10449/1 Претседател на Владата
16 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

4100.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 4/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/20, 37/20 и 20/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/2019, 153/2019 и 180/2019) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА – СТРУГА**

1. Од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Завод за нефрологија – Струга, се разрешува Арменд Арслани.

2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Завод за нефрологија – Струга, се именува Рамиз Алиоски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 24-10451/1 Претседател на Владата
16 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

4101.

Врз основа на член 156 и член 158 став 1 алинеја 4 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2012, 166/2012, 15/2013, 170/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 113/2013, 160/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 97/2015, 129/2015, 147/2015, 154/2015, 173/2015, 217/2015, 27/2016, 120/2016, 132/2016, 35/2018, 220/2018 и 245/2018 и („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.180/2019) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

1. Добре Ефремовски се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 24-10452/1 Претседател на Владата
16 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

4102.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 4/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/20, 37/20 и 20/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/2019, 153/2019 и 180/2019) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010,

51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – СКОПЈЕ

1. Од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Скопје, се разрешува Ванчо Димитровски.

2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Скопје се именува Анкица Шетлова-Стојменовска.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 24-10453/1 Претседател на Владата
16 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје Зоран Заев, с.р.

4103.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 4/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/20, 37/20 и 20/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/2019, 153/2019 и 180/2019) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – КРАТОВО

1. Од должноста членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Кратово, се разрешуваат:

- Марија Симонова и
- Слаѓана Краљевска.

2. За членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Кратово се именуваат:

- Ирена Стоилковска,
- Иванка Митевска и
- Стевче Ангеловски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 24-10454/1 Претседател на Владата
16 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје Зоран Заев, с.р.

4104.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 4/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/20, 37/20 и 20/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/2019, 153/2019 и 180/2019) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ „НАДА МИХАЈЛОВА“ – ПРОБИШТИП

1. Од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Нада Михајлова“ – Пробиштип се разрешува Јордан Димитриевски, поради истек на мандатот за кој е именуван.

2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Нада Михајлова“ – Пробиштип се именува Јордан Димитриевски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 24-10455/1 Претседател на Владата
16 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје Зоран Заев, с.р.

4105.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 4/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/20, 37/20 и 20/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/2019, 153/2019 и 180/2019) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе

на Република Северна Македонија

РЕШЕНИЕ

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА
ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – ВИНИЦА**

1. Од должноста членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Винаца, поради истек на мандатот, се разрешуваат:

- Александар Костадинов и
- Јордан Кацарски.

2. За членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Винаца се именуват:

- Александар Костадинов и
- Јордан Кацарски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 24-10456/1
16 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4106.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 4/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/20, 37/20 и 20/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/2019, 153/2019 и 180/2019) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ
НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ
– РАДОВИШ**

1. Од должноста членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Радовиш, поради истек на мандатот се разрешуваат:

- Анета Милева и
- Никола Камчев.

2. За членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Радовиш, се именуваат:

- Георги Долдуров и
- Никола Камчев.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 24-10457/1
16 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4107.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 4/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/20, 37/20 и 20/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/2019, 153/2019 и 180/2019) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА
ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ
– ШТИП**

1. Од должноста членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Штип, поради истек на мандатот за кој се именувани се разрешуваат:

- Даниел Милевски
- Билјана Казанџиска и
- Танја Рибарска.

2. За членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Штип, се именуваат:

- Даниел Милевски
- Билјана Казанџиска и
- Танја Рибарска.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 24-10458/1
16 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4108.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 4/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/20, 37/20 и 20/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/2019, 153/2019 и 180/2019) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА
ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ – СТРУМИЦА**

1. Билјана Мелева се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Струмица, поради истек на мандатот за кој е именувана.

2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Струмица, се именува Билјана Мелева.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 24-10460/1
16 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4109.

Врз основа на член 16 став 1 точка 10 и став 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19, 153/19 и 180/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе

ПРОГРАМА
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ИНСУЛИН, ГЛУКАГОН, ИНСУЛИНСКИ ИГЛИ, ЛЕНТИ ЗА МЕРЕЊЕ ШЕЌЕР И ЕДУКАЦИЈА ЗА ТРЕТМАН И КОНТРОЛА НА
ДИЈАБЕТЕСОТ ЗА 2019 ГОДИНА**

1. Во Програма за обезбедување инсулин, глукагон, инсулински игли, ленти за мерење шеќер и едукација за третман и контрола на дијабетесот за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.4/19), во делот III. ПОТРЕБНИ ТИПОВИ И КОЛИЧИНИ НА ИНСУЛИН, ГЛУКАГОН, ИНСУЛИНСКИ ИГЛИ, ЛЕНТИ ЗА МЕРЕЊЕ ШЕЌЕР И ЕДУКАЦИЈА ЗА ТРЕТМАН И КОНТРОЛА НА ДИЈАБЕТЕС ЗА 2019 ГОДИНА, во точката 1. Финансиски средства кои се потребни за обезбедување на инсулин, глукагон, инсулински игли, ленти за мерење на шеќерот во крвта за 2019 година во вториот пасус износот „690.395.000,00“ се заменува со „778.395.000,00“.

Во точката 5 табелата се менува и гласи:

	Рекапитулар	Денари
1	Финансиски средства кои се потребни за обезбедување на инсулин, глукагон, инсулински игли, ленти за мерење на шеќерот во крвта за 2019 година	778.395.000,00
2	Камп за едукација на деца со дијабетес	185.000,00
3	Едукација за исхрана и физичка активност на високообразовни установи, средни и основни училишта	60.000,00
4	Изработка на брошури и флаери за дијабетес	100.000,00
5	Исплата на месечен надоместок на членовите на Национална комисија за дијабетес мелитус	1.260.000,00
	Вкупно потребни средства од Буџетот на Република Северна Македонија	780.000.000,00

Низ целиот текст на Програмата, зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9801/1 Претседател на Владата
16 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје Зоран Заев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

4110.

Врз основа на член 14 став (6) и член 15 став (3) од Законот за правосудниот испит („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 190/19), министерот за правда донесе

П РА В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ НА ПРАВОСУДНИОТ ИСПИТ И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА УВЕРЕНИЕТО ЗА ПОЛОЖЕН ПРАВОСУДЕН ИСПИТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на полагање на правосудниот испит и формата и содржината на уверението за положен правосуден испит.

Член 2

Барањето за полагање на правосудниот испит се поднесува на Образец кој е даден во Прилог бр. 1 и е составен дел на овој правилник.

Член 3

Полагањето на правосудниот испит започнува со писмениот дел од испитот по предметите Кривично и Граѓанско право и тоа првиот ден се полага Кривично право, а вториот ден Граѓанско право.

Член 4

Писмениот дел од испитот се состои од решавање на определен случај од практиката -архивиран судски предмет од соодветна област од кој се отстранети списите кои треба да ги изготви кандидатот кој го полага правосудниот испит.

Сите судски предмети се во еднообразни папки без никакви обележја и нумерации.

Секој кандидат кој го полага правосудниот испит сам го избира својот предмет без запазување на редоследот по кој истите се наредени.

Член 5

Писмениот дел од испитот трае четири часа и за времето на решавање на случајот од практиката кандидатот не треба да ја напушта просторијата за полагање.

Член 6

За изработка на писмениот дел од испитот кандидатот добива листови со печат на Министерството за правда на кои го решава случајот од практиката.

На листовите кандидатот не треба да ги наведува своето име и презиме или други обележја или знаци со кои може да се открие идентитетот на кандидатот.

На секој кандидат непосредно пред започнувањето на писмениот дел од испитот му се дава и коверт и лист со печат на Министерството за правда на кој тој ги запишува своите лични податоци (име и презиме и ЕМБГ) и ковертот се затвора.

Ковертите и/или листовите на кои има додадено одредени знаци или белези се поништуваат и се смета дека кандидатот не го положил писмениот дел од испитот.

Член 7

Писмениот дел од испитот се спроведува во присуство на членот на Испитната комисија кој е определен за испитувач по конкретниот предмет или негов заменик и секретарот на Комисијата.

Писмениот дел од испитот се оценува со „добро“ и „слабо“.

Кандидатот на кој писмениот дел од испитот е оценет со „слабо“ не може да полага устен дел од испитот од наведениот предмет се додека не го положи писмениот дел од испитот.

Пред започнување на писмениот дел од испитот, претседателот или членот на Комисијата ги предупредува кандидатите за одредбите од Законот за правосудниот испит и овој правилник, на кои треба да се придржуваат за времето на полагањето на писмениот дел од испитот.

Член 8

Решениот случај од практиката се предава пред истекот на времето предвидено за негова изработка на начин што ковертот со наведени лични податоци за кандидатот, уредно затворен, се заховува на решениот случај.

По завршување на писмениот дел од испитот најдоцна три работни дена на седница на сите членови на Испитната комисија записнички се утврдуваат резултатите од писмениот дел од испитот со „положил“ или „не положил“ и потоа се отвараат затворените коверти.

Член 9

Усниот дел на испитот се полага по сите предмети.

Усниот испит се спроведува пред членовите на Испитната комисија, согласно Законот за правосудниот испит и секретарот.

За секој предмет поодделно однапред се подготвени прашања на еднообразни листови (картички), така што на секој лист има по едно прашање.

Кандидатот самиот може да ги измеша прашањата пред да го извлече прашањето или да одбере прашање без запазување на редоследот на понудените прашања. При изборот на прашањата не треба да се дозволи нарушување на нивната тајност од ниту еден присутен.

По извлекувањето на трите прашања на кандидатот му се остава доволно време за изработка на концепт на одговори, но не подолго од половина час.

Член 10

За текот на усниот дел од испитот се води записник во кој се внесуваат следниве податоци: име и презиме на кандидатот, состав на Испитната комисија, време на полагањето на усниот дел од испитот, испитни праша-

ња по кои кандидатот се испитува, оценка за усниот дел од испитот и други поважни забелешки во текот на усниот дел од испитот.

Кон записникот се приложуваат и решените случаи од практиката на кандидатот.

Записникот го потпишуваат претседателот, членовите и секретарот на Испитната комисија.

Член 11

(1) На кандидатот кој го положил правосудниот испит, му се издава уверение за положен правосуден испит на образец што се печати на хартија со златно жолта боја со формат А4.

(2) За припадник на заедницата кој зборува јазик различен од македонскиот јазик, а кој јазик го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Северна Македонија, по нивно барање уверението од ставот 1 на овој член се пишува на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на неговиот јазик и писмо.

Член 12

Образецот на Уверението за положен правосуден испит од член 11 од овој правилник е даден во Прилог бр. 2 и е составен дел на овој правилник.

Член 13

Со денот на отпочнувањето на примената на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на бодување на првиот и вториот дел од правосудниот испит и формата и содржината на уверението за положен правосуден испит („Службен весник на Република Македонија“ бр.190/14).

Член 14

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2020 година.

Бр. 01-4530/5

16 декември 2019 година

Скопје

Министер за правда,

д - р Рената Дескоска, с.р.

Прилог бр. 1

Архивски број _____

Дата на прием _____

БАРАЊЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРАВОСУДЕН ИСПИТ

- 1.) Име, татково име и презиме на кандидатот _____
- 2.) Завршил/а правни студии VII/1 степен или 300 ЕКТС, во _____ година.
- 3.) Работното искуство/ времето поминато на практика потребно како услов за полагање на правосудниот _____ испит _____ е _____ стекнато _____ во _____

- 4.) Се пријавувам за полагање на следните испити: (заокружи број)

1. Кривично право
2. Граѓанско право
3. Трговско право
4. Трудовое право
5. Уставно уредување на Република Северна Македонија и Европската конвенција за заштита на човековите права и основните слободи
6. Организација на правосудниот систем и управно право
7. Судир на закони и меѓународна правна помош.

- 5.) Како припадник на заедницата кој зборува јазик различен од македонскиот јазик, а кој јазик го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република Северна Македонија барам уверението за положен правосуден испит покрај на македонски јазик и неговото кирилско писмо да биде напишано и на овој јазик и писмо. ДА НЕ

(го пополнуваат само припадници на заедниците чиј јазик го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република Северна Македонија)

Во прилог на овој образец задолжително се доставуваат нотарски заверена фотокопија од доказ за завршени правни студии I и II циклус или VII/1 степен и доказ за работно искуство на правни работи.

Подносител на пријава

Телефон за контакт _____

Прилог бр.2



Република Северна Македонија

Министерство за правда

Број _____
_____ годинаЕв. Книга _____
Страна _____ бр. _____

У В Е Р Е Н И Е

за положен правосуден испит

ИМЕ, татково име и ПРЕЗИМЕ _____

дипломиран правник од _____, роден/а на _____, дипломиран/а на Правниот студий на Правниот факултет при
Универзитетот _____, на ден _____ година,

положи правосуден испит на ден _____ година, пред Испитна комисија при Министерството за правда.

Ова уверение се издава врз основа на член 14 став (3) од Законот за правосудниот испит („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.109/19).

МП

Министер за правда



Република Северна Македонија

Министерство за правда

Република e Maqedonisë së Veriut

Ministria e Drejtësisë

Скопје/Shkup

Број/Numër _____
Датум/Data _____Ев. Книга/Libri evid. _____
Страна/Faqe _____ бр./nr. _____

У В Е Р Е Н И Е / C E R T I F I K A T E

за положен правосуден испит/ mbi provimin e dhënë të jurisprudence

ИМЕ, татково име и ПРЕЗИМЕ/EMRI, emri i babait dhe MBIEMRI

дипломиран правник од/ jurist i diplomuar më _____, роден/а на/ i/e lindur më _____, дипломирал/а на правни студии на Правниот факултет при Универзитетот /ka diplomuar në studimet juridike në fakultetin e drejtësisë pranë Universitetit _____, на ден/ më datë _____

положи правосуден испит на ден/е ka dhënë provimin e jurisprudence më datë _____,

пред Испитна комисија при Министерството за правда /para Komisionit të provimit pranë Ministrisë së Drejtësisë.

Ова уверение се издава врз основа на член 14 став (3) од Законот за правосудниот испит („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.109/19).

Kjo certifikatë lëshohet mbi bazë të nenit 14 par. (3) të Ligjit për provimin e jurisprudence („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr. 109/19).

МП/VV

Министер за правда/Ministër i Drejtësisë

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ**4111.**

Врз основа на член 45 став (2) од Законот за јавните набавки(*) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2019), министерот за финансии донесе

**КОДЕКС
НА ОДНЕСУВАЊЕ ПРИ СПРОВЕДУВАЊЕ НА
ЈАВНИТЕ НАБАВКИ**

Член 1

(1) Со овој кодекс се уредува начинот на однесување и работење на лицата кои вршат работи од областа на јавните набавки, претседателот и членовите на комисијата за јавна набавка и нивните заменици, (во натамошниот текст: лицата), со цел да се обезбеди законитост, независност, транспарентност, отчетност, економичност, ефикасност, ефективност, конкуренција и еднаков третман на економските оператори, сразмерност, одговорност и професионален интегритет при спроведување на јавните набавки, согласно нивните должности и овластувања.

(2) Лицата, при спроведување на постапките за јавни набавки треба да ги почитуваат обврските за заштита на личните податоци или на класифицираните информации кои се сметаат за лични или за класифицирани информации, заштита на животната средина, социјалната политика и за заштита на трудот кои произлегуваат од прописите во Република Северна Македонија, колективните договори и од меѓународните договори и конвенции ратификувани согласно со Уставот на Република Северна Македонија.

(3) Лицата ги спроведуваат јавните набавки во согласност со закон, без дискриминација, повластување и без никаков личен интерес.

(4) Лицата се одговорни за постапување спротивно на службените должности кои се утврдени врз основа на закон, овој кодекс или со други прописи.

Член 2

(1) Лицата водат сметка активностите да не бидат на штета на договорниот орган ниту во спротивност со јавниот интерес утврден со закон.

(2) Лицата ги извршуваат работите на високо професионално ниво, кое постојано го надградуваат и треба постојано да се едуцираат.

(3) Лицата нема да се ангажираат во активности кои се спротивни на правилното спроведување на јавните набавки и треба да ги избегнат состојбите и однесувањата кои можат да наштетат на интересот или угледот на договорниот орган во кој се вработени.

(4) Лицата треба да избегнуваат секаков вид на неетичко однесување и не треба да го користат статусот или влијанието за задоволување на сопствени материјални и лични интереси, како и на членовите на нивните семејства.

(5) Во односите со физичките и правните лица, лицата треба да покажат разбирање, љубезност, пристојност и подготвеност да помогнат, притоа непопречувајќи го остварувањето на туѓите права, интереси и достоинство.

(6) При спроведување на јавните набавки, лицата ја остваруваат секоја комуникација и размена на информации со физички и правни лица со користење електронски средства преку Електронскиот систем за јавни набавки, освен кога користењето на друг начин на комуникација е неопходен.

(7) Лицата при спроведување на јавните набавки, во непосреден контакт со физички и правни лица, треба да се однесуваат одговорно, внимателно, љубезно и да соопштуваат информации на едноставен и разбирлив јазик, да одговараат на поставени прашања и да упатуваат каде треба да ги остварат своите права и интереси.

Член 3

(1) При спроведувањето на јавните набавки, лицата треба да се раководат од правилна и разумна оценка на фактичката состојба без предрасуди, без судир на интереси и без влијание на одговорното лице или лицата кои се засегнати.

(2) При спроведувањето на јавните набавки, лицата при преземањето, односно преземањето на дејствијата треба да постапуваат на ист начин кон сите заинтересирани лица.

(3) Лицата не треба да предизвикуваат со намера штета на физички и правни лица, туку треба да обезбедуваат остварување на нивните права и интереси кои не се на штета на договорниот орган.

(4) При спроведувањето на јавните набавки лицата не треба да:

- примаат пари, без оглед на износот, други вредности или благородни метали, ниту да бараат или да прифатат подарок;

- да ја злоупотребат својата службена положба за да стекнат материјална или друг вид на корист за членовите на семејството, блиски роднини, пријатели и други физички и правни лица со кои имаат приватен, деловен или политички интерес;

- користат официјални и службени информации добиени при извршување на службените задачи и должност кај договорниот орган за лична корист или корист на лица со кои се поврзани и

- ја користат својата позиција за да влијаат врз одлуките на органите за контрола или следење на системот на јавните набавки со цел да се стекнат со лична корист или корист на лица со кои се поврзани, за да се здобијат со одредени бенефиции или права и склучување на деловна работа, или на друг начин се здобијат со корист за себе или корист на лица со кои се поврзани.

(5) Ако на лицата им е понуден подарок или било која друга понуда, треба подарокот или другата понуда да ја одбијат и веднаш да известат за истото.

Член 4

(1) При спроведувањето на јавните набавки, лицата треба да ги почитуваат принципите и прописите за спречување на корупцијата и на судирот на интереси.

(2) Лицата нема да дозволат да дојде до судир на нивниот личен финансиски интерес со јавниот интерес.

(3) При спроведувањето на јавните набавки, лицата треба да избегнуваат дејствија или пропуштања за преземање дејствија кои се во судир со законските прописи кои би можеле да бидат причина за нарушување на нивниот личен интегритет.

Член 5

(1) Лицата нема да постапат доколку одговорното лице и другите раководни лица им издадат наредба или упатства кои не се дадени во писмена форма или со користење електронска пошта.

(2) При спроведувањето на јавните набавки, лицата треба да избегнуваат дејствија или пропуштања за преземање дејствија кои се во судир со законските прописи за спречување на корупцијата кои би можеле да бидат причина за нарушување на нивниот личен интегритет.

Член 6

(1) При спроведување на јавните набавки, лицата треба да постапуваат одговорно, а податоците и информациите добиени во текот на спроведувањето на јавните набавки треба да ги користат само за спроведување на конкретната јавна набавка.

(2) При спроведување на јавните набавки, лицата треба да постапуваат врз основа на принципот на економичност во постапувањето со државниот имот, како и со финансиските средства кои се користат при спроведувањето на јавните набавки.

Член 7

Со денот на влегувањето во сила на овој кодекс престанува да важи Кодексот на однесување при спроведување на јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/12).

Член 8

Овој кодекс влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 02-10718/3

17 декември 2019 година
СкопјеМинистер за финансии,
д-р **Нина Ангеловска**, с.р.**МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО
ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА****4112.**

Врз основа на член 10 став (1) и член 33 став (2) од Законот за електронско управување и електронски услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19) министерот за информатичко општество и администрација донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ИНФОРМАЦИСКИТЕ СИСТЕМИ ЗА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИТЕ ВО ЕЛЕКТРОНСКА ФОРМА ОД СТРАНА НА ОРГАНИТЕ ПРЕКУ МИМ И ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕТО, ЗАПИШУВАЊЕТО, ПРИСТАПОТ И ЧУВАЊЕТО НА РЕГИСТАРОТ НА УСЛУГИ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на користење на информациските системи за обработка на податоците во електронска форма од страна на органите на државната управа и единиците на локалната самоуправа (во натамошниот текст: органите), преку Македонската информациска магистрала (во натамошниот текст: МИМ), како и формата, содржината и начинот на користењето, запишувањето, пристапот и чувањето на Регистарот на услуги (во натамошниот текст: Регистарот) обезбедени преку Националниот портал за електронски услуги (во натамошниот текст: Порталот) или запишани во Каталогот на услуги (во натамошниот текст: Каталогот).

Член 2

Услугите обезбедени преку Порталот или запишани во Каталогот се овозможуваат преку интеграциски точки за услуги - веб сервис достапен за органите на МИМ.

Интеграциска точка за услуги - веб-сервис, во смисла на овој правилник, е логичка целина на сродни функционалности која овозможува експортирање на податоците поврзани со услугите од системот на органите до системите на други органи (во натамошниот текст: веб-сервис).

Веб-метод, во смисла на овој правилник, е системски метод кој се користи за конкретна услуга која може да се обезбеди преку веб-сервис.

Член 3

Начинот на користење на информациските системи за обработка на податоците во електронска форма од страна на органите преку МИМ се врши преку веб сервисите за услугите кои се запишани во Регистарот со употреба на веб-методи.

Член 4

Регистарот се води во електронска форма.

Член 5

Во Регистарот се запишуваат поединечните веб-сервиси кои ги овозможуваат услугите обезбедени од органите со користење на информациските системи за размена на податоците во електронска форма преку МИМ.

Покрај податоците од ставот 1 на овој член, Регистарот содржи и:

- идентификатор на веб-сервисот,
- назив на веб-сервисот,
- опис на веб-сервисот, со вклучен опис на веб-методите,
- опис на влезни и излезни податоци, односно влезни и излезни параметри за секој веб-метод поединечно,
- пристап до веб-сервисот, односно веб-методот и
- надоместок за користење на веб-сервисот, односно веб-методот.

Член 6

Регистарот се користи според начинот на кој е одобрен пристап до конкретни веб-методи.

Член 7

Лице вработено во органот кое има соодветна авторизација за пристап до Регистарот, ги запишува веб-сервисите и веб-методите за секоја услуга поединечно која органот ја обезбедува преку МИМ.

При запишувањето на веб-сервисите од став 1 на овој член, потребно е да се запишат и следните податоци:

1. Назив на органот - давател на веб-сервис,
2. Податоци за секој веб-сервис поединечно, и тоа:
 - а) назив на веб-сервисот,
 - б) опис на веб-сервисот,
 - в) информација дали веб-сервисот е достапен на тест канал или на продукциски канал и
 - г) листа на веб-методи од кои што е составен секој веб-сервис поединечно.

Во Регистарот се запишува и листата на веб-методи од кои што е составен веб-сервисот која ги содржи следните податоци за секој веб-сервис поединечно, и тоа:

- а) назив на веб-методот,
- б) опис на веб-методот,
- в) влезни и излезни податоци, односно параметри за веб-методот.

Во регистарот се запишуваат податоци и за секој влезен податок, односно влезен параметар, и тоа:

- а) назив на влезниот параметар,
- б) тип на влезниот параметар,
- в) опис на влезниот параметар,
- г) ако влезниот параметар е комплексен, опис на секој елемент од влезниот параметар и
- д) информација дали влезниот параметар е задолжителен.

Во Регистарот се запишуваат податоци и за секој излезен податок, односно излезен параметар, и тоа:

- а) назив на излезниот параметар,
- б) тип на излезниот параметар,
- в) опис на излезниот параметар и
- г) ако излезниот параметар е комплексен, опис на секој елемент од излезниот параметар.

Од страна на администраторот на МИМ во Министерството за информатичко општество и администрација (во натамошниот текст: Министерството), се врши проверка на запишаните податоци и се одобрува уписот во Регистарот, доколку запишаните податоци се целосни.

Органите на кои им се овозможува пристап до веб-сервиси обезбедени преку МИМ, добиваат автоматски генерирана порака за доделен пристап.

Ако лицето од ставот 6 на овој член утврди дека запишувањето на веб-сервисот не ги содржи сите потребни податоци определени со овој член, нема да го одобри уписот на услугата во Регистарот и му испраќа укажување на електронската адреса на органот за отстранување на недостатоците.

Промените на запишаните веб-сервиси за услугите во регистарот се вршат на ист начин на кој биле запишани.

Член 8

Податоците од Регистарот кои се однесуваат на идентификаторот на веб-сервисот, називот на веб-сервисот, органот кој ја обезбедува услугата и описот на услугата на која се однесува веб-сервисот, се јавно достапни на веб-страницата на Министерството.

Пристап преку МИМ до останатите податоци запишани во Регистарот имаат органите, во зависност од внесените податоци за запишаната услуга во Регистарот.

Член 9

Регистарот се чува на информациските системи во Министерството.

Член 10

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 08/1-3954/4
17 декември 2019 година
Скопје

Министер за информатичко
општество и администрација,
Дамјан Манчевски, с.р.

4113.

Врз основа на член 16 став (1) од Законот за електронско управување и електронски услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19) министерот за информатичко општество и администрација донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ БАРАЊА И СТАН-
ДАРДИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИ
УСЛУГИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат минималните технички барања и стандарди за обезбедување на електронски услуги од страна на давателите на електронски услуги.

Член 2

При давањето на електронски услуги давателите на електронски услуги ги применуваат техничките барања и стандарди пропишани со овој правилник за:

- унифицираното претставување на бројките, буквите, знаците и другите симболи, илустрациите, фотографиите и мултимедијалните содржини,
- компресирање на податоците и документите при обезбедувањето на електронската услуга,
- безбедна размена на пораки со HTTPS или друг протокол,
- криптирање на XML базирани пораки и
- електронско потпишување на PDF и XML документи.

Член 3

Корисничкиот интерфејс на информациските системи на видливо и лесно достапно место треба да содржи информации за сите услови и начини за користењето на електронските услуги.

Член 4

Корисничкиот интерфејс на информациските системи за обезбедување на административни услуги по електронски пат овозможува:

1. транспарентност, достапност и доверливост на информациите,
2. точни, јасни и прецизни информации во врска со електронската услуга,
3. лесно пребарување и пронаоѓање на неопходните информации во врска со електронската услуга, вклучително и детални информации за секој чекор во врска со обезбедувањето на електронската услуга,
4. должината на сесијата меѓу серверот на давателот на електронската услуга и корисникот да гарантира доволно време за пополнување на електронските обрасци од сите корисници на електронската услуга,
5. доколку електронскиот образец содржи повеќе од една страница, корисникот да добие информација за бројот на страниците,
6. давање на електронската услуга во форма на дијалог (wizard),
7. автоматско пополнување на податоци во електронските обрасци,

8. навремени и ефективни механизми за укажување и синтаксичка корекција на грешки при внесувањето на податоци од страна на корисникот, пред податоците да бидат испратени и да се генерира барањето по електронски пат,

9. електронско плаќање на електронската услуга,

10. печатење од податоците од корисничкиот интерфејс без загуба на податоците и на нивната читливост во големина A4,

11. можност за корекција на веќе пополнети податоци во електронскиот образец,

12. јасно означување на задолжителните и незадолжителните полиња на електронските обрасци и лесно контролирање на внесувањето на податоци во нив,

13. добивање на помошни информации или пристап до надворешни веб страници кои содржат такви информации за полесно пополнување на електронскиот образец, при што секоја помошна информација ќе биде достапна во графичката зона со соодветното поле од електронскиот образец.

Член 5

При обезбедување на електронски услуги се користи PDF, XML или друг формат на документ согласно прописите од областа на електронското управување и електронските услуги, како и прописите од областа на електронските документи, електронската идентификација и доверливите услуги.

Член 6

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за техничките барања за обезбедување на пристап до административните услуги по електронски пат и политиката на давателот за користените графички и други портали на информацискиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/10).

Член 7

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 08/1-3954/5

17 декември 2019 година
Скопје

Министер за информатичко
општество и администрација,
Дамјан Манчевски, с.р.

4114.

Врз основа на член 19 од Законот за електронско управување и електронски услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19 и 244/19) министерот за информатичко општество и администрација донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА СТАНДАРДИЗИРАНИТЕ ОБРАСЦИ ВО ЕЛЕКТРОНСКА ФОРМА ОБЕЗБЕДЕНИ ПРЕКУ НАЦИОНАЛНИОТ ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ УСЛУГИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат стандардизираниите образци во електронска форма обезбедени преку Националниот портал за електронски услуги (во натамошниот текст: Порталот).

Член 2

Откако корисникот ќе изврши избор на електронска услуга, заради внесување на податоци од страна на корисникот кои се неопходни за добивање на електронската услуга, се пренасочува кон стандардизиран образец во електронска форма кој веќе е пополнет со податоци за корисникот.

Стандардизираниот образец од ставот 1 на овој член ги содржи личните податоци за корисникот кои Порталот ги добива од Централниот регистар на население.

По внесувањето на неопходните податоци за електронската услуга во стандардизираниот образец од ставот 1 на овој член, корисникот потврдува дека завршил со пополнувањето.

Член 3

По потврдата за внесени неопходни податоци, корисникот се упатува кон стандардизиран образец за докази, преку кој може да ги прикачи доказите за исполнетост на условите за добивање на електронската услуга.

Образецот од став 1 на овој член овозможува прикачување на доказите за исполнетост на условите за добивање на електронската услуга преку Порталот.

Член 4

Доколку барањето на електронска услуга во електронска форма преку Порталот треба да биде потпишано со електронски потпис, по прикачување на доказите за исполнетост на условите за добивање на електронската услуга преку Порталот, корисникот се пренасочува кон образец во форма на електронски документ во ТХТ формат, кој овозможува електронско потпишување.

Член 5

По потпишување на барањето на електронска услуга со електронски потпис или по прикачување на доказите за исполнетост на условите за добивање на електронската услуга преку Порталот, корисникот се пренасочува кон стандардизиран образец во електронска форма заради електронско плаќање на надоместоците за електронската услуга.

Стандардизираниот образец од ставот 1 на овој член ги содржи податоците за електронска наплата преку Порталот, добиени од Каталогот на услуги.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 08/1-3954/6
17 декември 2019 година
Скопје

Министер за информатичко
општество и администрација,
Дамјан Манчевски, с.р.

4115.

Врз основа на член 34 ставови (2) и (3) и член 35 од Законот за електронско управување и електронски услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19), министерот за информатичко општество и администрација донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ И ПРОЦЕДУРАТА ЗА УПИС ВО ЛИСТАТА НА ПРАВНИ ЛИЦА КОИ ВРШАТ ПРОВЕРКА ЗА ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИСКИТЕ СИСТЕМИ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА СЕРТИФИКАТИТЕ ЗА ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТ, ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ СЕРТИФИКАТ ЗА ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТ И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПРОВЕРКА НА БЕЗБЕДНОСТА И ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТА НА ИНФОРМАЦИСКИТЕ СИСТЕМИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат начинот и процедурата за упис во листата на правни лица кои вршат проверка за интероперабилност на информациските системи, формата и содржината на сертификатите за интероперабилност, процедурата за издавање сертификат за интероперабилност и процедурите за проверка на безбедноста и интероперабилноста на информациските системи.

Член 2

Правните лица кои вршат дејност од областа на информациско-комуникациските технологии, односно проверка на системите за интероперабилност на информациски системи, треба:

- да се регистрирани за вршење на дејност или дополнителна дејност од областа на информациско-комуникациските технологии во Централниот регистар на Република Северна Македонија,
- да поседуваат важечки сертификати ISO 9001, ISO 20000 и ISO 27001,
- да поседуваат банкарска гаранција од 100.000 евра кон Министерството за информатичко општество и администрација (во натамошниот текст: Министерството),

- да поседуваат осигурување од општа одговорност во износ од 100.000 евра во денарска противвредност,
- да има вработено лице со валиден сертификат ISO/IEC 27001 Lead Auditor,
- во последните три години да има спроведено ревизија или усогласување со стандарди од областа на информациските системи во најмалку едно правно лице.

Член 3

Правните лица кои сакаат да бидат впишани во листата на правни лица кои вршат проверка за интероперабилност на информациските системи (во натамошниот текст: листата), поднесуваат барање за упис до Министерството.

Кон барањето за упис барателот ја приложува следната документација:

- тековна состојба издадена од Централен регистар на Република Северна Македонија не постара од шест месеци или од соодветен регистар доколку се работи за странско правно лице,
- заверена копија од сертификат ISO:9001,
- заверена копија од сертификат ISO:20000,
- заверена копија од сертификат ISO:27001,
- доказ за банкарска гаранција на износ од 100.000 евра кон Министерството за времето на траење на сертификатот,
- доказ за осигурување од општа одговорност до 100.000 евра во денарска противвредност кон Министерството за времето на траење на сертификатот,
- изјава заверена на нотар под материјална и кривична одговорност за доверлива препорачана испорака на документи и заштита на содржаните лични податоци,
- M1/M2 образец за лицето кое има валиден сертификат ISO/IEC 27001 Lead Auditor,
- заверена копија од сертификатот ISO/IEC 27001 Lead Auditor издадено за вработеното лице,
- копија од договорот согласно кој правното лице спровело ревизија или усогласување со стандарди од областа на информациските системи кај друго правно лице во последните три години.

Член 4

По приемот на барањето од член 3 од овој правилник, од страна на Министерството се утврдува исполнетоста на техничките барања најдоцна 30 дена од денот на приемот на барањето.

Ако правното лице ги исполнува техничките барања за упис од членот 2 од овој правилник, се внесува во листата од страна на Министерството согласно податоците кои правното лице ги навело во барањето за упис.

Правното лице кое е запишано во листата за целото времетраење додека е заведено во листата треба да ги исполнува техничките барања наведени во членот 2 од овој правилник.

Од страна на правното лице запишано во листата секоја година се докажува исполнетоста на техничките барања со доставување на целокупната документација наведена во член 3 став 2 од овој правилник до Министерството.

Ако правното лице престане да исполнува едно или повеќе од наведените техничките барања, се брише од листата од страна на Министерството.

Член 5

Правно лице кое во последните пет години извршило каква било имплементација или спровело усогласување со стандарди поврзана со информациски систем или дел од информациски систем во органот или другиот субјект кој бара проверка на системите за интероперабилност, не може да ја изврши таквата проверка во тој орган или друг субјект или да се јави како подизведувач.

Член 6

Правното лице кое е запишано во листата, а за кое од страна на Министерството е активирана банкарската гаранција, не може да врши проверка на интероперабилност на информациски системи во период од една година од денот на активирањето на банкарската гаранција.

Член 7

Процедурата за издавање сертификат за интероперабилност на информациски системи е:

- Сертификација за Ниво 1 (технички стандарди) за исполнување на техничките барања кои се дадени во Прилог бр. 1 кој е составен дел на овој правилник (во натамошниот текст: сертификат за Ниво 1) или
- Сертификација за Ниво 2 (организациски стандарди) за исполнување на техничките барања кои се дадени во Прилог бр. 2 кој е составен дел на овој правилник (во натамошниот текст: сертификат за Ниво 2).

Член 8

Сертификатите издадени за нивоата од членот 7 од овој правилник имаат важност од три години од денот на издавањето.

Спроведувањето на проверка на системите за интероперабилност на информациските системи за добивање на сертификат за Ниво 2 се врши од страна на органот или другиот субјект кој спровел проверка на системите за интероперабилност на информациските системи и добил сертификат за Ниво 1, најдоцна пет години, сметано од првото добивање на сертификат за Ниво 1.

Ако органот или другиот субјект кој спровел проверка на системите за интероперабилност на информациските системи и добил сертификат за Ниво 1, не успее согласно ставот 2 на овој член да добие сертификат за Ниво 2, од страна на Министерството по спроведена

проценка на ризик, може да се ограничи или оневозможат пристапот на тој орган или субјект до националната платформа за интероперабилност – Македонска информациска магистрала (во натамошниот текст: МИМ).

Член 9

Сертификацијата за ниво 1 се врши од страна на Министерството по претходно поднесено барање за спроведување на проверка на системите за интероперабилност на информациските системи од страна на органот или другиот субјект.

Сертификацијата за ниво 2 врши правно лице регистрирано во листата, по претходно поднесено барање за спроведување на проверка на системите за интероперабилност на информациските системи од органот или другиот субјект, согласно Законот за јавните набавки.

Од страна на Министерството се врши проверка на информациските системи кои разменуваат податоци преку МИМ на начин што се проверува исполнувањето на секое техничко барање поединечно за ниво 1.

Од страна на правното лице се врши проверка на информациските системи кои разменуваат податоци преку МИМ на начин што се проверува исполнувањето на секое техничко барање поединечно за ниво 1 и за ниво 2.

Пред започнување со вршење на проверката, службеното лице од органот или другиот субјект и овластеното лице од правното лице потпишуваат изјава за взаемна доверливост на податоци.

Член 10

По извршувањето на проверката на системите за интероперабилност со МИМ, Министерството или правното лице кое ја извршило проверката на системите за интероперабилност на информациските системи, изготвува извештај за проверка на системите за интероперабилност на информациските системи.

Извештајот треба да содржи најмалку:

- докази за секоја контрола посебно,
- наоди за секоја контрола посебно,
- оценка на исполнетост за секоја контрола посебно,
- вкупна оценка и суштински наоди,
- препораки за подобрување групирани по приоритет врз база на тоа каква акција е потребна: како итни, важни и нормални.

Извештајот од ставот 1 на овој член се поднесува до органот или другиот субјект кај кого е извршена проверката најдоцна 15 дена од денот на извршената проверка.

По извршената проверка од страна на Министерството на органот или другиот субјект кој ја побарал проверката, му се издава сертификат за интероперабилност со МИМ, доколку ги исполнува сите технички барања за Ниво 1.

Од страна на правното лице кое ја извршило проверката се издава сертификат за интероперабилност со МИМ на органот или другиот субјект кој ја побарал проверката, доколку ги исполнува сите технички барања за Ниво 1 и Ниво 2.

Од страна на органот или другиот субјект кај кого е извршена проверката на системите за интероперабилност на информациските системи се испраќа копија од извештајот од ставот 1 на овој член до Министерството најдоцна 15 дена од денот на приемот на извештајот.

Член 11

Сертификатот за интероперабилност со МИМ се издава во хартиена и во електронска форма.

Сертификатот од ставот 1 на овој член содржи:

- лого на издавачот,
- назив на органот или другиот субјект кому му е издаден сертификатот,
- ниво на сертификација за интероперабилност,
- сериски број,
- датум на издавање,
- рок на важност и
- потпис од овластено лице и печат.

Образецот на сертификатот за интероперабилност со МИМ е даден во Прилог бр. 3 и е составен дел на овој правилник.

Член 12

Органот или другиот субјект кој има валиден сертификат за ISO/IEC 27001, а кој не е приклучен на МИМ и кој нема извршено проверка на системите за интероперабилност на информациските системи, се смета дека ги исполнува техничките барања за сертификација на ниво 2.

Органот или другиот субјект од ставот 1 на овој член, може да биде приклучен на МИМ за периодот за кој е определена валидноста на сертификатот, по поднесено барање за приклучување на МИМ со приложување на заверена копија од валидниот сертификат ISO/IEC 27001.

Член 13

Од страна на Министерството се врши проверка на интероперабилност на информациски системи за Ниво 1 најдоцна 45 дена од денот на приемот на барањето од член 9 став 1 од овој правилник.

Член 14

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на сертифицирање на информациските системи кои ги користат органите за комуникација по електронски пат, како и за формата и содржината на сертификатот за функционалност на информациските системи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 152/16).

Член 15

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 08/1-3954/7
17 декември 2019 година
Скопје

Министер за информатичко
општество и администрација,
Дамјан Манчевски, с.р.

ПРИЛОГ БР. 1

**ТЕХНИЧКИ БАРАЊА ЗА СЕРТИФИКАЦИЈА
на интероперабилност на информациски систем со МИМ ЗА НИВО 1**

Сите пропишани технички барања за интероперабилност на информациски систем со МИМ за Ниво 1 се однесуваат на

- комуникацискиот клиент, и
- информацискиот систем којшто треба да разменува податоци преку МИМ.

За сертификација на Ниво 1 потребно е да биде исполнети следните технички барања, од кои барањата означени со (*) се задолжителни. Доколку некое од останатите технички барања не е исполнето, органот или другиот субјект треба да даде соодветно образложение.

1. Политики и процедури

- усвоена Политика за информациска безбедност

2. Физички пристап и безбедност**2.1. Технички барања за сервер сала**

- огноотпорна безбедносна врата;
- соодветна противпожарна заштита (интертен гас); *
- подигнат антистатички под;
- нема инсталации за вода и греење во сервер сала;
- сите прозори и врати се обезбедени; *
- соодветна климатизација; *
- соодветно напојување; *
- не се складира запалив материјал во сервер салата. *

2.2. Физички пристап до сервер сала

- салата е заклучена и пристапот е регулиран; *
- постои евиденција за лицата кои има пристап до систем салата; *
- видео надзор.

Напомена: доколку органот или другиот субјект не управува со сервер салата во која е сместена опремата, и доколку не е во можност да обезбеди физички пристап за да се изврши проверката, органот или другиот субјект треба да достави соодветен доказ дека овие технички барања се исполнети како договорна обврска.

3. Логички пристап и безбедност**3.1. Логичка шема на системот**

- краток опис на информацискиот систем (име, цел, користени технологии, поврзаност со други системи);*
- мрежен дијаграм на високо ниво, на кој е претставен информацискиот систем којшто треба да разменува податоци преку МИМ, како и неговата поврзаност со комуникацискиот клиент.*

3.2. Назначени се лица на позициите:

- одговорно лице за безбедност на информациски системи;*
- мрежен администратор;
- системски администратор;
- администратор на база на податоци.

Напомена: На позициите наведени во последните три алинеи може да се назначени надворешни лица согласно важечки договор за одржување. Договорот или одредби на договорот за одржување кои ги содржат горенаведените барања треба да се направат достапни за увид.

3.3. Контрола на пристап

- политика на лозинки на ниво на оперативен систем и на ниво на апликација;*
- листа на корисници на апликацијата којашто разменува податоци преку МИМ и нивни привилегии.

4. Технички барања за размена на податоци и документи

- Органот или другиот субјект е приклучен на владината оптичка мрежа или поседува активна интернет конекција преку која може да воспостави VPN

ПРИЛОГ БР. 2

**ТЕХНИЧКИ БАРАЊА ЗА СЕРТИФИКАЦИЈА
на интероперабилност на информациски систем со МИМ ЗА НИВО 2**

Доколку институцијата поседува валиден ISO/IEC 27001 сертификат, се смета дека ги исполнува техничките барања неопходни за сертификација на НИВО 2.

Наведените политики и други акти може да бидат составен дел од друг акт ако во тој акт се содржани сите потребни елементи.

За секое техничко барање, освен интерниот акт со кој е регулиран, треба да се провери и исполнувањето на истиот. Доколку некој од техничките барања не е исполнет, органот или другиот субјект треба да даде соодветно образложение.

За сертификација на Ниво 2 е потребно да се исполнат сите технички барања предвидени со НИВО 1, а дополнително и следните технички барања:

1. Управување со информациски средства, која опфаќа:

- Попис на средства
- Сопственост на средствата
- Прифатлива употреба на средства
- Враќање на средствата
- Класификација на информации
- Означување на информациите
- Ракување со средства
- Управување со преносни уреди
- Отстранување на медиуми
- Физички и електронски пренос на медиуми

2. Политика за контрола на пристап, која опфаќа:

- Физичка заштита
- Контрола на пристапот до мрежа и до мрежни сервиси
- Регистрирање и одјавување на корисник
- Управување со правата на пристап на корисниците
- Тајност на информации за автентикација и управување со лозинки
- Ревидирање на правата на пристап и привилегиите
- Укинување или приспособување на правата на пристап
- Ограничување на пристапот до информации
- Постапки за безбедно најавување

- Истекување на времето на сесијата
- Политики за пристап од далечина

3. Политика за прифатлива употреба на системите, која опфаќа:

- Сопственост на системите и средствата
- Користење на електронска пошта
- Неприфатлива употреба на системите и мрежата

4. Постапка за управување со промени, која опфаќа:

- Лица одговорни за управување со промени
- Барање за промена
- Анализа на барање за промена
- Класификација на промената
- управување со системски закрпи на информациските системи

5. Физичка безбедност и безбедност на опкружувањето, која опфаќа:

- Периметар на физичка безбедност и безбедносни зони
- Контрола при физички влез
- Заштита од закани од надворешното опкружување
- Работење во безбедносни зони
- Безбедност на опремата
- Одржување на опремата
- Изнесување на средства и безбедност надвор од работните простории
- Безбедно отстранување или повторна употреба на опремата

6. Методологија за процена на ризици, која опфаќа:

- Назначување на тимот за процена на ризици
- Избор на методологија за процена на ризици
- Идентификување на ризиците
- Изготвување на матрица на ризици
- Справување со ризиците
- Периодични преиспитувања

7. Политика за резервна копија на која опфаќа:

- периодично креирање на резервна копија
- периодично тестирање на враќање на податоците од резервната копија
- начин на заштита, обележување и чување на медиумите за резервна копија

8. Процедура за Управување со инциденти по информацискиот систем, која опфаќа:

- начин на пријавување на инциденти
- класификација на инциденти
- начин на одговор и справување со инцидентот
- преземање мерки за во иднина тој инцидент да не се повтори
- известување за инциденти

9. План за континуитет на деловни процеси и опоравување од катастрофи

- Дефинирање на деловни процеси и нивни сопственици
- Спроведување оценка на влијанието на испади по информацискиот систем на деловното работење (БИА) и приоритетизација на критичните деловни процеси
- Преземање мерки за обезбедување континуитет на критичните деловни процеси
- Редовно тестирање на планот за континуитет на деловни процеси и опоравување од катастрофи

10. Процедура за управување со записи (log management)

- кои активности се запишуваат во лог датотеките
- заштита на лог датотеките
- период на чување
- администраторски логови
- обработка и следење на логови

11. Политика за заштита од вируси и друг злонамерен софтвер

ПРИЛОГ БР. 3

Место за лого на издавачот на
сертификатот

Врз основа на член 34 став (1) од Законот за електронско управување и електронски услуги се издава:

СЕРТИФИКАТ
за интероперабилност на информациски систем на

(назив на органот или другиот субјект)

За ниво _____ на интероперабилност на системи со МИМ

Сериски бр. _____

Датум на издавање _____

Важи до _____

(три години)

Потпис

М. П

4116.

Врз основа на член 26 став (2) од Законот за електронско управување и електронски услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19 и 244/19) министерот за информатичко општество и администрација донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА СОДРЖИНАТА НА ЕЛЕКТРОНСКАТА ПОТВРДА
ЗА ПРИЕМ НА БАРАЊЕТО ВО ЕЛЕКТРОНСКА
ФОРМА

Член 1

Со овој правилник се пропишува содржината на електронската потврда за прием на барањето во електронска форма преку Националниот портал за електронски услуги.

Член 2

Потврдата за прием на барањето во електронска форма од член 1 од овој правилник содржи:

- име и презиме на подносителот на барањето,
- идентификациски број на барањето,
- назив на побараната услуга,
- назив на надлежниот орган или друг субјект - дател на услугата и
- датум и време на прием на барањето.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 08/1-3954/8
17 декември 2019 година
Скопје

Министер за информатичко
општество и администрација,
Дамјан Манчевски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ

4117.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19 и 214/19), постапувајќи по Барањето за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија, УП1 бр. 12-137/19 од 22 ноември 2019 година на Друштвото за производство, трговија и услуги МАКС увоз - извоз ДООЕЛ Струмица, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги МАКС увоз - извоз ДООЕЛ Струмица му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентра ФЕЦ „МАКС ПОГОН“.

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е утврдена во Прилог 1, којшто е составен дел на оваа Одлука.

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 12-137/19

16 декември 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата

Друштво за производство, трговија и услуги МАКС увоз - извоз ДООЕЛ Струмица со седиште на ул. „Климент Охридски“ б.б. Струмица, Република Северна Македонија

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата

Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата: 16 декември 2019 година

4. Датум на важење на лиценцата: 19 јуни 2049 година

5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-ПРОИЗ-402-2019

6. Единствен матичен број: 4161033

7. Единствен даночен број: 4027990116784

8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентра ФЕЦ „МАКС ПОГОН“ со локација на кровна конструкција на постоечки објекти на КП бр. 2141/1, КО Струмица, Општина Струмица.

9. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „МАКС ПОГОН“, со технички карактеристики наведени во Прилог 2, којшто е составен дел на оваа лиценца.

10. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- постапува согласно член 70 од Законот за енергетика,
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот систем,
- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, операторот на електродистрибутивниот систем, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата за пазар на електрична енергија,
- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до операторот на електродистрибутивниот систем, во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија,
- доставува податоци и информации согласно правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,
- доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,
- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,
- ги почитува и да постапува согласно Правилата за пазар на електрична енергија, Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, како и согласно правилниците и другите прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија врз основа на Законот за енергетика,
- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци,
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста производство на електрична енергија, заштита на кон-

куренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа.

11. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната година да достави Годишен извештај за работењето, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.

Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

- 1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината,
- 2) годишна завршна сметка со сите прилози,
- 3) преземени мерки во текот на извештајната година за:
 - заштита на објектите и опремата од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,
 - безбедност и здравје при работа,
 - кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
 - заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
 - извршување на мониторинг на работењето,
 - вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба,
- 4) извршување на годишната програма за ремонти,
- 5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,
- 6) извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.

12. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

13. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, да доставу-

ва писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

14. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерењето на произведената, односно испорачаната електрична енергија во електродистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место на начин и постапка утврдени согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

15. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

16. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

Прилог 2

Податоци за фотонапонска електроцентрала

1. Име на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ „МАКС ПОГОН“,

2. Вкупна инсталирана моќност на фотонапонска електроцентрала: 255,92 kW,

3. општи податоци:

- година на почеток на градба: 2019 година
- година на завршеток на градба: 2019 година
- година на почеток на работа: 2019 година
- проценет животен век на ФЕЦ: 35 години

4. податоци за опрема:

- број на фотонапонски панели: 914
- тип на фотонапонски панели: поликристални
- производител на фотонапонски панели: PiKCELL GROUP PiK280P(60)

- номинални податоци на фотонапонски панели - моќност 280 WP

- тип, производител и номинални податоци на инвертор:

- KACO blueplanet 50.0 TL3 – 3 парч, 70 000 Wp
- KACO blueplanet 8.6 TL3 – 1 парч, 10 300 Wp

5. годишно сончево зрачење на таа локација: 1.760 kWh/m²

6. очекувано производство на електрична енергија: 364.000 kWh

4118.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19 и 214/19), постапувајќи по Барањето за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија, УП1 бр. 12-138/19 од 22 ноември 2019 година на Друштвото за производство, трговија и услуги МАКС увоз - извоз ДООЕЛ Струмица, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги МАКС увоз - извоз ДООЕЛ Струмица му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „МАКС АДМИНИСТРАЦИЈА“.

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е утврдена во Прилог 1, којшто е составен дел на оваа Одлука.

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 12-138/19
16 декември 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата

Друштво за производство, трговија и услуги МАКС увоз - извоз ДООЕЛ Струмица со седиште на ул. „Климент Охридски“ б.б. Струмица, Република Северна Македонија

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата

Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата: 16 декември 2019 година

4. Датум на важење на лиценцата: 19 јуни 2049 година

5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-ПРОИЗ-401-2019

6. Единствен матичен број: 4161033

7. Единствен даночен број: 4027990116784

8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „МАКС АДМИНИСТРАЦИЈА“ со локација на кровна конструкција на постоечки објекти на КП бр. 107/4, КО Струмица, Општина Струмица.

9. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „МАКС АДМИНИСТРАЦИЈА“, со технички карактеристики наведени во Прилог 2, којшто е составен дел на оваа лиценца.

10. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- постапува согласно член 70 од Законот за енергетика,
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот систем,
- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, операторот на електродистрибутивниот систем, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата за пазар на електрична енергија,
- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до операторот на електродистрибутивниот систем, во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија,
- доставува податоци и информации согласно правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,
- доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,
- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,
- ги почитува и да постапува согласно Правилата за пазар на електрична енергија, Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, како и соглас-

но правилниците и другите прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија врз основа на Законот за енергетика,

- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци,

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста производство на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа.

11. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната година да достави Годишен извештај за работењето, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.

Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

- 1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината,
- 2) годишна завршна сметка со сите прилози,
- 3) преземени мерки во текот на извештајната година за:
 - заштита на објектите и опремата од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,
 - безбедност и здравје при работа,
 - кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
 - заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
 - извршување на мониторинг на работењето,
 - вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба,
- 4) извршување на годишната програма за ремонти,
- 5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,
- 6) извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.

12. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

13. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

14. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерењето на произведената, односно испорачаната електрична енергија во електродистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место на начин и постапка утврдени согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

15. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

16. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

Прилог 2**Податоци за фотонапонска електроцентрала**

1. Име на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ „МАКС АДМИНИСТРАЦИЈА“;

2. Вкупна инсталирана моќност на фотонапонска електроцентрала: 53,2 kW,

3. општи податоци:

- година на почеток на градба: 2019 година
- година на завршеток на градба: 2019 година
- година на почеток на работа: 2019 година
- проценет животен век на ФЕЦ: 35 години

4. податоци за опрема:

- број на фотонапонски панели: 190
- тип на фотонапонски панели: поликристални
- производител на фотонапонски панели: PiKCELL GROUP PiK280P(60)

- номинални податоци на фотонапонски панели - моќност 280 WP

- тип, производител и номинални податоци на инвертор:

- KACO blueplanet 50.0 TL3 – 1 парч, 70 000 Wp,

5. годишно сончево зрачење на таа локација: 1.650 kWh/m2

6. очекувано производство на електрична енергија: 70.500 kWh

4119.

Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 18 и член 191 став (10) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 16 од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен Весник на Република Северна Македонија“ бр. 116/19), постапувајќи по барањето за користење на повластена тарифа на електрична енергија на Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје УП1 бр. 08-147/19 од 5 декември 2019 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје, со седиште на бул. Св. Климент Охридски бр. 30, Скопје, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од хидроелектроцентралата „МХЕ ТОПОЛКА 317“, со инсталирана моќност од 1997,5 kW и со локација на КП бр.855/15, 855/16, и 855/17 КО Дреново, Општина Чашка.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје, со седиште на бул. Св. Климент Охридски бр. 30, Скопје,

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-206,

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕ ТОПОЛКА 317“,

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.855/15, 855/16, и 855/17 КО Дреново, Општина Чашка,

- инсталирана моќност на електроцентралата: 1997,5 kW (една генераторска единица со моќност од 1997,5 kW),

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 4.516.632 kWh,

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕ ТОПОЛКА 317“, УП1 бр. 08-135/15 од 20 октомври 2015 година, односно се одобрува користење на повластените тарифи за одделните блокови, според следната табела:

Блок	Количина на испорачана електрична енергија по блокови (kWh)	Повластена тарифа за испорачаната електрична енергија по блокови (€€/kWh)
I	≤ 85.000	12,00
II	> 85.000 и ≤ 170.000	8,00
III	> 170.000 и ≤ 350.000	6,00
IV	> 350.000 и ≤ 700.000	5,00
V	> 700.000	4,50

- период на користење на повластената тарифа: 20 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ја доставува оваа одлука до барателот, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, Операторот на пазарот на електрична енергија и Операторот на електродистрибутивниот систем.

4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 08-147/19
16 декември 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

4120.

Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 21 и член 191 став (10) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 16 од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен Весник на Република Северна Македонија“ бр. 116/19), постапувајќи по барањето за донесување на решение за стекнување на статус на повластен производител на Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје УП1 бр. 08-146/19 од 5 декември 2019 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје, со седиште на бул. Св. Климент Охридски бр. 30, Скопје, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител за хидроелектроцентралата „МХЕ ТОПОЛКА 317“, со инсталирана моќност од 1997,5 kW и со локација на КП бр.855/15, 855/16 и 855/17 КО Дреново, Општина Чашка.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје, со седиште на бул. Св. Климент Охридски бр. 30, Скопје,

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-206,

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-ла „МХЕ ТОПОЛКА 317“,

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.855/15, 855/16 и 855/17 КО Дреново, општина Чашка,

- инсталирана моќност на електроцентралата: 1997,5 kW (една генераторска единица со моќност од 1997,5 kW),

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 4.516.632 kWh,

- датум на престанок на важење на ова решение: 23 декември 2039 година.

3. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија го доставува ова решение до барателот, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, Операторот на пазарот на електрична енергија и Операторот на електродистрибутивниот систем.

4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 08-146/19
16 декември 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

4121.

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 11/12, 145/12, 170/13, 139/14, 147/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 202/19), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец ноември 2019 година, во однос на месец октомври 2019 година, е пониска за 0,1%.

2. Исплатата на платите за месец ноември 2019 година, во однос на месец октомври 2019 година, работодавачите од членот 3, став 1 од Законот за исплата на платите во Република Северна Македонија, ја вршат на нивото на правото утврдено за претходниот месец.

Министер
за труд и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2019263